



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуја сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуја сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 31 октомври 1951
БЕЛГРАД
БРОЈ 49 ГОД. VII

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 680.— динари, а за странство 740.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 25-278, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

460.

Врз основа на чл. 26а од Законот за таксите, Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, од Министерот на правосудството на ФНРЈ и од Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАКСЕ-НИТЕ ТАРИФИ

Член 1

Таксената тарифа од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/46 и 104/47) се менува, и тоа:

- 1) Таксите од тарифните броеви 1 и 5 — се наголемуваат три пати;
- 2) Таксите од тарифните броеви 6, 7, 22, 27, 31, 48, 49, 50, 54, 55, 56 точ. 2 и 58 — се наголемуваат пет пати;
- 3) Таксите од тарифните броеви 9, 15, 18, 19 (осем точ. 22), 42, 43 и 45 — се наголемуваат осум пати;
- 4) Таксите од тарифните броеви 2 (осем таксата на претставки за заштита на патент), 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 47, 51, 52, 53, 56 (точ. 1, 3 и 4), 57 и 60 — се наголемуваат десет пати;
- 5) Тарифниот број 3 се менува и гласи:
„За работите на прием односно отпраќање испратки што се увозат или извозат се плаќа:

	Динари
1) за увозен лист — — — — —	200
2) од секој колет, пакет и писмоносна испратка (осем писмоносни испратки кои не содржат стоки) — — — — —	200
3) за вагонски стоки (осем збирни вагони):	

	Динари
— до 10.000 кг — — — — —	200
— од секој натамошни 1000 кг — — — — —	20.

- 6) Таксата од тарифниот број 8 се укинува.
- 7) Тарифниот број 16 се менува и гласи:
„На решенија за административното обезбедување на пари и подвижности се плаќа:

	Динари
до 5.000 динари — — — — —	50
од 5.000 до 10.000 динари — — — — —	100
од 10.000 до 20.000 динари — — — — —	200
а од секој натамошни цели или започнати 100 динари — — — — —	2.

- 8) Во тарифниот број 19 точ. 22 се менува и гласи:

„За вршење занаетичка дејност:

	Динари
а) со постојано седиште — — — — —	8.000
б) без постојано седиште — — — — —	3.000.

- 9) Тарифниот број 36 се менува и гласи:
„За заверка на договори кај државните органи се плаќа:

- 1) на новосклучени договори чија вредност изнесува:

	Динари
до 10.000 динари — — — — —	150
од 10.000 до 50.000 динари — — — — —	300
од 50.000 до 150.000 динари — — — — —	600
од 150.000 до 250.000 динари — — — — —	1.000
преку 250.000 динари — — — — —	1/2%

Ако не може вредноста на договорот да се процени — — — — — 250

- 2) За заверка на продолжени договори се плаќа 50% такса од точ. 1 на овој тарифен број.

- 3) За заверка на полномошно — — — — — 90

Забелешка: Оваа такса нема да се плаќа за заверка на договорите за учење по Законот за учениците во стопанството.

- 10) Тарифниот број 41 се менува и гласи:
„За составање приватни исправи кај државните органи се плаќа:

	Динари
1) за полномошно — — — — —	250
2) за други договори чија вредност изнесува:	
до 10.000 динари — — — — —	250
од 10.000 до 50.000 динари — — — — —	500
од 50.000 до 150.000 динари — — — — —	1.000
од 150.000 до 250.000 динари — — — — —	1.500
преку 250.000 динари — — — — —	1%

Ако не може вредноста на договорот да се процени — — — — — 500

- 3) За тестаменти:

	Динари
а) составени во надлештво — — — — —	2.000
б) составени во надлештво — — — — —	4.000
4) за инвентари од половина табак — — — — —	100
5) за други исправи — — — — —	200.

- 11) Тарифниот број 59 се менува и гласи:
„Ако копирањето и препишувањето од тарифните броеви 54—58 ги врши установата или претпријатието преку свој стручен службеник, ќе се наплатува на име такса само 50% од износите пропишани во овие тарифни броеви.“

- 12) Во тарифниот број 60 последниот став се менува и гласи:

„За претставки и пријави со кои се бараат копии, преписи, изводи или услуги што се цитирани во тарифните броеви 54, 56—59, се плаќа такса од тарифниот број 1 на оваа тарифа.“

Член 2

Таксите што се наплатуваат кај судовите се наголемуваат и тоа:

- 1) Во граѓанската парнична и извршна постапка — два пати, осем таксите во бракоразводни спорови кои се наголемуваат — три пати. Таксите во споровите за утврдување татковинство, за определување и утврдување на издржката (алиментација) не се наголемуваат.

- 2) Во војларничната постапка таксите што се определени во проценти — два пати, а другите такси — пет пати. По исклучение следните такси се наголемуваат:

- а) за жалби — три пати;

б) за составување, чување, отворање и прогласување тестамент, како и за составување договори се плаќа такса по односните тарифни броеви од Законот за таксите;

в) за потврда дека е преводот заверен од постојанен толкувач — десет пати.

Таксите за утврдување на издршката не се наголемуваат.

3) Во вонпарничната постапка по земјишно-книжните предмети:

а) за уписи во земјишни книги таксите определени во проценти — два пати, а другите такси — десет пати;

б) за поднески, записници и жалби — пет пати;

в) за изводи од земјишни книги, исправки и дополнувања на изводи, како и за одлуки по оплаките во предизвикувачка постапка — десет пати.

4) Во кривичната постапка по приватни тужби — два пати.

5) Таксите за откажување полномошно, разгледување завршени акти, судски сведоштва и потврди, толкувачи — пет пати.

6) Таксите за изземање на судските органи не се наголемуваат.

Член 3

Точките 1, 3, 5 и 10 од Уредбата на Министерот на финансите на ФНРЈ за таксите за заштита на патенти, модели и жигови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/47) се менуваат и гласат:

	Динари
„1) За претставки со кои се бара заштита на патенти, мустри, модели и жигови се плаќа — — — — —	400
3) За заштита на дополнителен патент се плаќа еднаш за секогаш — — — — —	2.000
5) За заштита на мустри, модели и жигови се плаќа годишно — — — — —	200

10) Ако не се платат годишните такси во определениот срок, можат да се платат во натамошниот срок од три месеца со наплата на редовната такса поголемена за 25%. Во спротивно престанува заштитата.

Овие такси можат да се платат и во продолжен срок од шест месеци по истекот на дополнителниот срок од три месеца во трострук износ на редовната такса.”

Член 4

Членот 1 од Уредбата за таксите што се наплатуваат од пловилата на внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/47) се менува и гласи:

„Од пловилата на внатрешната пловидба (речни, каналски и езерски) се наплатува во корист на државата следна такса:

За вршење трговски операции во пристаништа, стоваришта и на која и да било друга точка на брегот, и тоа за 30 дена:

	Динари
а) за пловилата со сопствен погон од секоја означена ефективна коњска сила —	9
б) за пловилата без сопствен погон од секоја тона носивост — — — — —	6

За една година оваа такса изнесува за пловилата под точ. а) динари 60, а за пловилата под точ. б) динари 50 од означената коњска сила односно тона на носивост.”

Член 5

Почнувајќи од 1 јануари 1952 година се укинуваат сите ослободувања од такси на државните стопански претпријатија, селанските работни задруги, други задруги и нивните сојузи и претпријатијата на општествените организации.

Член 6

Се ослободуваат од плаќање такси домаќинствата кои плаќаат до 150 динари данок на доход на еден член од домаќинството, а најмногу 750 динари за целото домаќинство.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила на 1 ноември 1951 година.

31 октомври 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.
Министер на правосудието на ФНРЈ,
Фране Фрол, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај
и врски,
Крсто Попивоѓа, с. р.

461.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 163/46) и чл. 39 од Основната уредба за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/48), пропишувам

НАПАИСИВИЕ

ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНИОТ ДЕЛ ОД ДРЖАВНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА

1. Врз основа на усвоениот градежен дел од Државниот план за 1952 година непосредните инвеститори во соработка со непосредните извозачи на градежните работи ќе изработат насловни списоци на градежните објекти од Државниот план за 1952 година по инвестиционите и градежните објекти.

2. Непосредните инвеститори за објектите од Државниот план за 1952 година треба веднаш да склучат преддоговори со извозачите на градежните работи за извршување на целиот градежен дел од Државниот план за 1952 година.

Ако непосредните инвеститори за објектите од Државниот план располагаат со потребна техничка документација, ќе склучат веднаш договори со извозачите на градежните работи за извршување на целиот градежен дел од Државниот план за 1952 година.

3. Извозачите на градежните работи ќе изработат врз основа на расположливата техничка документација биланси на работната сила и на материјалите за инвестиционите објекти.

Од вкупниот биланс на материјалите за инвестиционите објекти извозачите на градежните работи ќе им испратат на непосредните инвеститори само биланси за следните материјали: бетонско железо, железнички шини со трибор, три лим, поцинкуван лим, безшавни речни цевки и поцинкувани, шавни цевки, леани цевки и фазонски делови, цемент, азбестно-цементни производи, сечена граѓа, делкана граѓа, обла граѓа, сечени и одделно делкани прагови.

4. Непосредните инвеститори ќе изработат рекапитулација на билансите на материјалите од точ. 3 ст. 2 на сва напатствено по инвестиционите објекти и ќе ги испратат до основните инвеститори заедно со насловните списоци на градежните објекти, а со тоа ќе ги испратат и билансите на материјали на секој извозач на градежните работи.

Основните инвеститори ќе изработат рекапитулации по инвестиционите објекти за територијата на секоја народна република со анализа.

5. Основните инвеститори (и сојузните) ќе ги испратат до надлежните стопански совети на народните републики:

а) насловните списоци на градежните објекти од Државниот план за 1952 година по инвестиционите и градежните објекти со рекапитулација по инвестиционите објекти;

б) билансите за материјалите од точ. 3 ст. 2 на ова напатствие по инвестиционите објекти со билансите на секој изводач на градежните работи, како и рекапитулација по инвестиционите објекти.

6. Основните инвеститори ќе ги испратат до главните инвеститори само насловните списоци на градежните објекти од Државниот план за 1952 година.

7. Насловните списоци на градежните објекти од Државниот план за 1952 година ќе се состават според образецот „НС“ кој е составен дел од ова напатствие.

Образецот НС го пополнуваат за секој инвестиционен објект непосредните инвеститори во соработка со изводачите на градежните работи и со проектантите, внесувајќи ги поименично сите градежни објекти по одобрение од градежен дел од Државниот план за 1952 година.

Исто така, проектните претпријатија и изводачите на градежните работи должни се да пополнат образец НС за градежните објекти од Државниот план за 1952 година за кој склучиле предговори или договори со непосредните инвеститори. Еден примерок од образецот ќе го задржат за себе, а вториот ќе го испратат до државниот орган под чија стопанска управа се наоѓаат.

Непосредните инвеститори должни се да изработат одделен насловен список за челични конструкции за секој инвестиционен објект.

Левата и средната рубрика од заглавието на образецот НС ги пополнува инвеститорот, а десната рубрика проектното претпријатие, односно изводачот на градежните работи.

Во колоната 2 — „Наименување“ се запишува прво називот и местото на градење на инвестициониот објект, а потоа називот на поодделни градежни објекти, без обзир да ли се новоградба или продолжување на работите врз основа на одобрениот градежен дел од Државниот план за 1952 година.

Градежните објекти се цитираат по ред по важноста, и тоа прво објектите од кои зависи почетокот на производството, а потоа по ред сите градежни објекти за капиталната изградба, со тоа што за станбени згради треба да се состават одделни насловни списоци на градежните објекти.

Кај нови железнички линии (како инвестициони објекти) ќе се цитираат како градежни објекти долниот строј (вклучително помали мостови и тунели) горниот строј, а поименично ќе се цитираат само големи мостови и тунели. Зградите се искажуваат групно по деониците и по големите станици и ложилници (со цитирање бројот на зградите), а поименично ќе се искажат само големите згради.

Кај хидроелектрични центри ќе се искажат поодделни градежни објекти, како што се водојажи, обиколени тунел, доведен канал, згради за електрична централа со помошните објекти.

Како градежни работи во смисла на ова напатствие не се сметаат:

- 1) зидање индустриски печки,
- 2) копање дупки за садници и за пошумување,
- 3) крчење ливаѓе, риголување лозја, матичници за лоза,

4) одржување мелиорациони објекти и регулирање водотеченија,

5) поставање телеграфско-телефонски линии,

6) челични конструкции,

7) далекуводи — за далекуводи треба да се внесе во градежниот дел од инвестициите инвестиционата сума која се однесува до столбовите и до работите во врска со поставањето на столбовите (ископ, темел и др.).

Инвестиционата сума која се однесува до набавката и монтажата на изолаторите, телови за далекуводи и друго треба да се внесе во спремата.

Кај изработката на рекапитулација по гранката на основниот вид дејност што ја состават основните ин-

веститори, во колоната 2 „Наименување“ се запишува:

— називот на гранката на основниот вид дејност

— вкупно

— називот на инвестициониот објект „А“

— називот на инвестиционен објект „Б“

итн.

Во колоната 3 се запишува шифрата на поткатегоријата на секој градежен објект по Номенклатурата за извештајна служба на градежништвото на Сојузната управа за свиденција од 1 јули 1950 година страна 3, 4, 5 и 6.

Во колоната 4 се запишува за секој градежен објект шифрата која претставува податок за карактерот и состојбата на изградбата и состојбата на техничката документација.

Потребните податоци се внесуваат во колоната 4 по следните шифри:

за карактерот на изградбата

— нови објекти (без обзир кога се започнати) 1

— реконструкција и адаптации — — — — — 2

— големи поправки — — — — — 3

за состојба на изградбата

— за објектите чие градење почнало пред 1952 година, ќе се заврши во текот на 1952 година а

— за објектите чие градење почнало и се завршува во 1952 година — — — — — б

— за објектите чие градење почнало во 1951 година или порано, а ќе се заврши после 1952 година — — — — — ц

за состојбата на техничката документација

— постои изработена програма за изградба 1

— постои изработен идеен проект — — — — — 2

— постои изработен идеен проект со пред-сметка — — — — — 3

— постои изработен главен проект — — — — — 4

— постои изработен главен проект со пред-сметка — — — — — 5

Ако е извршена ревизија на проектот, на овие броеви се додава уште и буква „р“.

Пример: шифрата 1а — 5р, значи нов објект чие градење почнало пред 1952 година, а ќе се заврши во текот на 1952 година и за кој постои ревидиран главен проект со предсметка.

Во колоната 5 и 6 се запишуваат податоците за градежната големина.

Во колоната 5 ќе се земе за единица на мерка онаа единица која е искажана за соодветните подкатегории на градежните објекти во Номенклатурата за извештајна служба на градежништвото на Сојузната управа за свиденција од 1 јули 1950 година.

Во колоната 6 се запишува и вкупната градежна големина.

Под градежна големина се подразбира корисната површина на сите етажи од напочно завршениот објект.

Во колоната 7 се запишуваат вредностите на градежните работи во 000 динари без децимали, по пониските цени формиран без применувањето на факторите пропишани во Наредбата за цените на материјали за градење наменети за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), и тоа:

— за вкупните инвестиции од една година на основниот вид дејност на територијата на народната република;

— за инвестициите на еден инвестиционен објект;

— за инвестициите на поодделни градежни објекти.

Во колоната 8 се запишува рокот за изградба на секој градежен објект. Кај помали инвестициони објекти рокот на изградбата може да се запише за целиот инвестиционен објект.

Во колоната 9 се запишуваат еден под друг називите:

НС

НР: СРБИЈА _____

Совет за енергетика и експериментална индустрија на Владата на ФНРЈ _____

Главен инвеститор: _____

Главна дирекција за метална индустрија _____

На територијата _____

Непотребното да се прецрта

НР _____

Главен проектант — изводач _____

Основен проектант — изводач _____

НАСЛОВЕН СПИСОК на градежните објекти за 1952 г.

Ред. број на градеж-ниот објект	НА ИМЕНУВАЊЕ	Шифра на подкате-ријата на градежните објекти	Шифра на карактерот на изград-бата и на документа-цијата	Градежна големина		Вредност на град. работи во 000 дин. во 1952 год.	Срок за изградба на објектот	Називи
				единица на мерка	вкупно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Иван Милутиновиќ Земун — вкупно	—	—	—	—	38 800	—	и. Иван Милутиновиќ
1	Машинска хала (без жел. конструк.)	410	16 — 5p	m ²	5000	20 000	I-X-52	п. ПЗ НРС
2	Леарница (без величини конструкции)	410	1a — 4	m ²	2000	9 000	I-XI-52	г. „Рад“
3	Управна зграда	250	16 — 4	m ²	1000	4 800	I-VIII-52	

Дата _____

Потпис на непосредниот инвеститор _____

Потпис на основниот инвеститор _____

Заверува Стопанскиот совет на НР _____

(жиг)

(жиг)

(жиг)

ПРОЕКТАНТ — Име и презиме на главниот проектант: _____

Адреса (место, улица и број — број на телефонот): _____

ИЗВОДАЧ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ — да се цитира адресата на секој цитиран изводач на градежните работи (место, улица и број — број на телефонот) _____

НАДЗОРЕН ОРГАН — Име и презиме: _____

Установа во која работи: _____

Адреса (место, улица и бр. — бр. на телефонот) _____

HP:

МАТЕРИЈАЛЕН БИЛАНС НА ДРЖАВНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА

MB

3a

[illegible]

Во колоната 6 да се искажат одделно шини
е одделно ваџан или пресуван прибор.

Подпись

(米田)

— на непосредниот инвеститор, и тоа со наменување на инвестициониот објект од колоната 2, а пред називот се става буква „и“;

— На проектното претпријатие со наменување на инвестициониот или градежниот објект од колоната 2, а пред називот се става буква „п“;

— на градежното претпријатие (на извозачот на градежните работи), и тоа со наменување на инвестициони или градежниот објект од колоната 2, спрема тоа: дали за поодделни градежни објекти се разни извозачи на градежни работи, а пред називот се става буква „Г“.

На грбот од образецот се запишуваат адресите на главниот проектант, на изводачот на градежните работи и на надзорниот орган.

8. Материјалниот биланс се состава по образецот МБ кој е составен дел од ова напатствие.

Образецот се пополнува на следен начин:

а) изводот на градежните работи (градежното претпријатие или непосредниот инвеститор за работите во режија) запишува во колоната 2 „Наименување“ назив на инвестициониот објект, а во колоните 3—18 потребни количини на материјали за градежни и подготвителни работи што ги изводи на инвестициониот објект.

Градежното претпријатие го испраќа пополнетиот образец до непосредниот инвеститор;

б) непосредниот инвеститор ги запишува во колоната 2 „Наименување“ називите на изодачите на градежните работи на инвестициониот објект, а во колоните 3 до 18 потребните количини на материјали и исказува сумариум за инвестициониот објект. Во заглавieto „за“ се запишува називот на инвестициониот објект;

з) основниот инвеститор ги запишува во колоната 2 „Наименување“ називите на сите инвестициони објекти, а во колоните 3 до 18 потребните количини на материјали и искажува сумариум за основниот инвеститор. Во заглавието „за“ го запишува називот на основниот инвеститор и шифрата на гранката на основниот вид дејност:

г) стопанските совети на народните републики — главните управи за план — во колоната 2 „Наименовање“ ги запишуваат називите на основните инвеститори со потребните количини на материјали и исказуваат сумариум за народната република. Во заглавјето „за“ се запишува називот на народната република.

9. За станбени згради по инвестиционите објекти чини инвестиции се дадени како составен дел од град-
 жниот дел на Државниот план за 1952 година треба
 да се искажат:

а) отделните насловни списоци на градежните објекти што треба да се состават во сето како што е цитирано во точ. 7 на ова напатствие;

б) материјалниот биланс заедно со билансот на материјали за другите објекти на Државниот план

10. Непосредниот инвеститор го испраќа до основниот инвеститор за инвестиционниот објект:

а) насловниот список на градежните објекти, со тоа станбените згради да бидат одделно искажани;

б) сумарниот биланс по инвестиционниот објект за материјалите цитирани во точ. 3 на ова напатствие со прилози на биланси на поодделни извозачи на градежните работи;

в) отделно насловниот список за челични конструкции.

11. Основният инвеститор испраќа до стопанскиот совет на народната република — до главната управа за план:

а) рекапитулација по инвестиционите објекти, со тоа станбените згради да бидат одделно искажани;

б) рекапитулација на билансот за цитираните материјали во точ. 3 на ова напатствис;

в) сите прилози што ги испратил непосредниот инвеститор средени по инвестиционите објекти;

г) анализа;

д) одделна рекапитулација за челични конструкции.

12. Стопанскиот совет на народната република — главната управа за план — треба да испрати до 15 ноември 1951 година:

1) До Стопанскиот совет на ФНРЈ — до Главната управа за план — рекапитулација на градежниот дел од Државниот план за 1952 година по основните инвеститори со анализа, со тоа станбените згради да бидат одделно искажани;

2) До Советот за градежни работи на Владата на ФНРЈ и до советот за градежни и комунални работи на народната република:

а) рекапитулација на Државниот план за 1952 година по основните инвеститори, со тоа станбените згради да бидат одделно искажани;

б) рекапитулација на билансот на материјалите по материјалите цитирани во точ. 3 на ова напатствие;

в) насловните списоци на градежните објекти средени по инвестиционите објекти, а до Советот за градежни работи на Владата на ФНРЈ во два примерка;

г) материјалниот биланс за секој инвестиционен објект со прилозите на билансот на материјалите на секој изводач на градежните работи (оригинален примерок), и тоа само за материјалите цитирани во точ. 3 на ова напатствие;

д) анализа;

е) одделна рекапитулација за челични конструкции со прилозите на насловните списоци по инвестиционите објекти.

13. Советот за градежни работи на Владата на ФНРЈ ќе ги испрати до Државната инвестициона банка на ФНРЈ насловните списоци на градежните објекти на градежниот дел од Државниот план за 1952 година по народните републики до 10 декември 1951 година.

14. Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

С. бр. 5195

10 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

462

Прз основа на чл. 17 од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51) и чл. 25 од Уредбата за пословањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи како и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), а во врска со Уредбата за издатоците на деца и со Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51), во согласност со Министерот на финансии на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ЌЕ ГИ ПРЕСМЕТУВААТ И ПОКРИВААТ ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈА- ТИЈА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА, ПАРИЧНИТЕ НАДОКНАДИ НАМЕСТО БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА И ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ

I. Државните трговски претпријатија за промет со индустриски стоки

1) Државните трговски претпријатија за промет со индустриски стоки (во натамошниот текст претпријатија), покрај трошковите на трговијата пропишани со Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија, од определената индивидуална марка ги покриваат и:

а) паричните надокнади наместо бонови за прехрана, што ги исплатува претпријатието по прописите

од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана;

б) придонесот на фондот за исплата на детскиот додаток по прописите од Уредбата за додатоците на деца; и

в) износот што и го плаќа на Народната банка на ФНРЈ за индустриски бонови, кои им ги издава претпријатието на своите работници и службеници.

2) Издатоците од точ. 1 на ова напатствие претпријатието ги обезбедува во својот фонд на платите и ги исплатува како постојаниот дел од платите.

Ако претпријатието нема средства во фондот на платите за месец ноември за да ги подмири издатоците од точ. 1 на ова напатствие, потребните средства ќе ги обезбеди од кредитот што ќе го добие од Народната банка на ФНРЈ, со тоа што ќе го врати тој кредит од средствата на фондот на платите, кои ќе ги оствари од маржата пресметана во смисла на точ. 3 од ова напатствие.

3) За да се обезбедат средствата за покривање на сите трошкови на трговијата, вклучувајќи ги и издатоците од точ. 1 на ова напатствие, органите надлежни за определување индивидуални марки ќе извршат ревизија на досегашните марки и ќе определат нова стопа на индивидуалната марка за секое претпријатие најдоцна до 30 ноември 1951 година.

Новата марка, определена во смисла на претходниот став, претпријатијата ќе ја пресметуваат на снет промет од 1 ноември. Разликата помеѓу новата и досегашната марка на прометот што ќе го извршат од 1 ноември до денот на определувањето на новата марка и на запасите што ќе се затекаат на денот на определувањето на новата марка, претпријатијата ќе ја пресметат и наплатат од своето konto на разликите во цената.

4) За да се обезбедат средствата за покривање на сите трошкови на трговијата, вклучувајќи ги издатоците од точ. 1 на ова напатствие, со одделни прописи ќе се определат нови рзати за производите со единствени цени во продажбата на мало, со тоа што ќе важат тие рзати од 1 ноември 1951 година.

Ако претпријатијата што послуваат со производи со единствени цени во продажбата на мало не располагаат во месецот ноември со достаточни средства за покривање на издатоците од точ. 1 на ова напатствие, по нивно барање Народната банка на ФНРЈ ќе им одобри потребен кредит. Овој кредит односите претпријатија ќе го вратат од остварените поголемени рзати.

II. Претпријатијата за промет со селско-стопански производи

5) Претпријатијата за промет со селско-стопански производи (во натамошниот текст претпријатија) ги покриваат издатоците од точ. 1 на ова напатствие од остварената разлика помеѓу набавната и продајната цена.

6) Од остварената разлика помеѓу набавната и продајната цена претпријатието го подмирува придонесот за амортизација и материјалните трошкови на набавката и продажбата и го внесува во својот фонд на платите постојаниот дел на платите, како и издатоците од точ. 1 на ова напатствие.

Од остатоците на разликата во цената претпријатието ја внесува во фондот на платите и разликата помеѓу досегашниот постојанен дел на платите и износите на полни основни плати.

Износот на разликата во цената што ќе преостане после подмирувањето: а) придонес за амортизација, б) материјални трошкови на набавката и продажбата, в) издатоци од точ. 1 на ова напатствие, и г) износ на полни основни плати — претставува добив на претпријатието, што ја распределува претпријатието:

а) за поголемување фондот на платите на претпријатието;

б) за уплата во фондот за рационализација на претпријатието;

в) за уплата во резервниот фонд на претпријатието.

7) Делот од добивот што го внесува претпријатието во фондот на платите се пресметува по оваа табела:

Добив на претпријатието по еден работник односно службеник		Стопа за пресметка	Најмал износ за фондот на платите
1	2	3	
до 500	60%	—	
од 501 „ 1000	55%	дин. 300	
„ 1001 „ 1500	50%	„ 550	
„ 1501 „ 2000	45%	„ 750	
„ 2001 „ 2500	40%	„ 900	
„ 2501 „ 3000	37%	„ 1000	
„ 3001 „ 3500	35%	„ 1110	
„ 3501 „ 4000	33%	„ 1225	
„ 4001 „ 4500	31%	„ 1320	
„ 4501 „ 5000	30%	„ 1395	
„ 5001 „ 6000	28%	„ 1600	
„ 6001 „ 7000	25%	„ 1680	
„ 7001 „ 8000	23%	„ 1750	
„ 8001 „ 9000	22%	„ 1840	
„ 9001 „ 10000	21%	„ 1980	

За секои натамошни 100 дин. добив по еден работник односно службеник во фондот на платите се внесува 10 динари.

Во фондот на платите се внесува износот што се добива со применување на стопите од колоната 2 на износот на добивот во колоната 1, а најмалу износот кој е означен за соодветната стопа во колоната 3, со тоа што за секои натамошни 100 динари добив преку износот на добивот од 10.000 динари по еден работник односно службеник да се внесува во фондот на платите уште 10 динари.

8) Ако претпријатието нема во месецот ноември достаточна средства за подмирување на издатоците од точ. 1 на ова напатствие, тоа ќе ги покрие овие издатоци од средствата на резервниот фонд. Ако ни средствата од резервниот фонд не се достаточни за тоа, претпријатието ќе ги обезбеди потребните средства од кредитот добиен од Народната банка на ФНРЈ. Добивениот кредит претпријатието ќе го врати од остварените разлики помеѓу набавните и продажните цени.

III. Задолжителни одредби

9) Индустриските бонови претпријатието ќе им ги издава на своите работници и службеници на досегашниот начин, со тоа што ќе ги плаќа на Народната банка противвредност за тие бонови.

10) При правдањето на издадените индустриски бонови претпријатието е должно да и го поднесе на Народната банка на ФНРЈ и својот платен список.

Со упоредба на податоците од списокот на потрошувачите и податоците од платниот список Народната банка на ФНРЈ проверува и потврдува на платниот список дека претпријатието требувало и уплатило индустриски бонови за сите лица што имаат право на прием на тие бонови.

IV. Завршни одредби

11) Ова напатствие ќе се применува од 1 ноември 1951 година, на кој ден престануваат да важат прописите што се во спротивност со него.

Бр. 14727

30 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

463.

Врз основа на чл. 24 од Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51), прописувам

НАПАТСТВИЕ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

Со член 1

1) Како уживатели на пензија се сметаат и уживателите на помош наместо пензија определени по поранешните прописи за социјалното осигурување и по прописите за пензионисање на државните службеници или од страна на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ и од президиумите на народните скупштини на народните републики.

2) Воените инвалиди од војната од V и VII група имаат право на додаток на деца без обзир дали примаат полна инвалиднина или половина инвалиднина, ако ги исполнуваат условите за овој додаток по прописите од уредбата.

Со член 4

3) Задругите кои во смисла на чл. 4 од Уредбата за додатоците на деца ќе одлучат да им ги обезбедат на своите членови додатоците на деца, треба за тоа да поднесат писмена пријава до надлежниот околински (градски, реонски) орган за социјално осигурување.

Правото на додаток, под условите пропишани со уредбата, се обезбедува од првиот ден на следниот месец по поднесената пријава, од кој ден е должна задругата да го уплатува пропишаниот придонес. Овој придонес задругата е должна да го плаќа за целокупното свое членство, а го уплатува заедно со другиот придонес за социјално осигурување.

Правото на додаток припаѓа само за оние месеци за кои е уплатен придонесот.

Со член 7

4) Под инвалиднина во смисла на Уредбата за додатоците на деца се подразбираат: инвалиднината од III група определена по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, инвалиднините од I до VII група и фамилијарните инвалиднини по прописите за воените инвалиди од војната и за мирнодопските војни инвалиди, за инвалидите на Народната милиција, на предвојничката обука и противавионската заштита.

5) Лицето кое има право на додаток на деца по основот на пензија и инвалиднина може ова право да го остварува само по еден од овие основи.

При поднесување пријава за овој додаток, корисникот е должен да поднесе писмена потврда дека тој додаток не го прима по некој друг основ.

6) Уживателите на пензија односно на инвалиднина должни се при влегувањето во работен однос да го известат работодаделот дека додатокот на деца им се исплатува со пензијата односно инвалиднината. При примањето на пријавата за додатокот на деца работодаделот е должен да провери, дали подносителот на пријавата е уживател на пензија или на инвалиднина. Лицата кои не ќе пријават при влегувањето во работен однос дека се уживатели на пензија или инвалиднина, како и работодаделите кои при примањето на пријавата не ќе ги проверат овие околности, одговорни се во смисла на одредбата од чл. 19 ст. 3 на Уредбата за штетата настаната поради двострука исплата на додатокот на деца.

Со член 8

7) Како деца без родители се сметаат, согласно на Задолжителното толкување на чл. 14 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, бр. 1465 од 22 јуни 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/50) и Задолжителното толкување на чл. 14 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии бр. 416 од 17 март 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/51) и децата што имаат еден или обата родители, ако ја напуштиле

родителите земјата или се во непознато место, или ако се неспособни за работа а немаат имот од кој би можеле децата да се издржуваат.

8) Како редовно школување на виши школи, врз основа на кое припаѓа правото на додаток на деца, се дава и школувањето на абитуриентски курс.

9) За децата што ќе станат неспособни за работа после наполнетите 14 години — ако не се на школување, односно после 25 години — ако биле на школување, не припаѓа правото на постојанен додаток на деца. Ова важи и за децата за кои по поранешните прописи е признат постојаниот паричен додаток после наполнетата 25 година.

Со член 9

10) Селско-стопански имот преку 2 хектара обработива земја, чији сопственик односно даночен обврзник е лицето од чл. 1 или 4 на Уредбата за додатоките на деца или неговата поблиска фамилија (брачен другар и деца) која е во исто домаќинство со овластеникот, го исклучува правото на постојанен додаток на деца, без обзир дали тоа лице или неговата фамилија живеат на својот имот.

Министерот на финансите на народната република може, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, за поодделни реони каде што се приходите од обработивниот селско-стопански имот особено слаби, да определи да не го исклучува правото на додаток на деца и имотот поголем од 2 хектара, ако доходот од тој имот што подлежува на данок не преминува 3.000 динари годишно по еден член на домаќинството.

Доходот што преминува 3.000 динари годишно по еден член на домаќинството го исклучува правото на постојанен додаток на деца, ако лицето од чл. 1 и 4 на споменатата уредба или член на неговата поблиска фамилија е сопственик односно даночен обврзник на селско-стопански имот помал од 2 хектара и живее на тој имот или фамилијата му живее на имотот.

Кога лицето од чл. 1 или 4 на Уредбата за додатоките на деца, односно кога фамилијата од тоа лице живее во заедничко домаќинство со фамилија на роднини на селско-стопанскиот имот чии што сопственик односно даночен обврзник не е лице од чл. 1 или 4 на таа уредба ниту негов брачен другар туку се сопственици односно даночни обврзници нивните роднини, а кој имот по својата обработива поврвнина или по доходот кој подлежува на данок би го исклучувал правото на постојанен додаток на деца, за определување правото на постојанен додаток ќе се земе само сразмерниот дел од обработивата поврвнина, односно сразмерниот дел од доходот кој отпаѓа на лицето од чл. 1 или 4 на споменатата уредба заедно со неговата фамилија. Сразмерниот дел се установува така, што вкупната поврвнина односно вкупниот доход се дели на онолку делови колку има задругари во домаќинството, при што на секој задругар заедно со неговата поблиска фамилија отпаѓа по еден дел. На пример, ако на селско-стопански имот од 7 хектари живеат во заедничко домаќинство (задруга), покрај лицето од чл. 1 или 4 на споменатата уредба и неговата поблиска фамилија, уште и неговите родители и двајца браќа, од кои еден е оженет и има деца а другиот е неженет, поврвнината на имотот се дели на четири еднаква дела, т. е. еден дел на лицето од чл. 1 или 4 на уредбата со неговата поблиска фамилија, вториот дел на родителите, третиот дел на оженетиот брат со фамилијата, а четвртиот дел на неженетиот брат. Во овој случај би постоело право на постојанен додаток доколку се однесува до поврвнината на имотот, оти сразмерниот дел од имотот кој отпаѓа на лицето од чл. 1 или 4 од уредбата не преминува 2 хектара.

Меѓутоа, бидејќи во случаите кога е имотот помал од 2 хектара правото на постојаниот додаток зависи и од висината на доходот, тоа во претходниот пример мора да се утврди уште и доходот што отпаѓа на лицето од чл. 1 односно 4 на споменатата уредба заедно со неговата фамилија, што се утврдува на ист начин, т. е. со делба на вкупниот доход на домаќинството кој

подлежува на данок на четири еднаква дела. Така добивениот износ на доходот кој отпаѓа на лицето од чл. 1 односно 4 на уредбата и неговата поблиска фамилија се дели потоа на онолку делови од колку членови се состои неговата поблиска фамилија, во која влегуваат членовите на фамилијата споменати во Решението за висината на доходот што го исклучува правото на постојаниот додаток на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51). Ако така утврдениот дел од доходот по еден член на поблиското домаќинство не преминува 3.000 динари годишно, постои право на постојанен додаток на деца.

Вршењето на приватна професионална дејност од страна на секое лице од чл. 1 и 4 на уредбата го исклучува правото на постојанен додаток на деца без обзир на висината на приходот од таа дејност. Во тој случај изедначени се со лицата во работен однос уживаателите на пензии и на инвалиднини како и сите други лица од чл. 1 и 4 на уредбата.

Имотот и приходите од имотот на брачниот другар, кои влијаат на правото на постојаниот додаток на деца се проценува на ист начин како и за овластеникот. Приходот на брачниот другар од приватна професионална дејност го исклучува правото на постојанен додаток на деца, ако чистиот приход го преминува износот од 2.000 динари месечно по еден член на домаќинството. Другите приходи на брачниот другар (плата, пензија, инвалиднини и др.) не влијаат на правото на овластеникот на постојаниот додаток на деца.

11) За утврдување висината на доходот во смисла на претходната точка се зема доходот што служел како даночна основница во последната година за која е извршен разрез на данокот. До натамошната одредба ќе се зема доходот што служел за разрез на данокот за 1950 година.

Со член 10

12) Во работен стаж потребен за здобивање правото на додатокот на деца се смета сето време кое се засметува во стаж по прописите за социјалното осигурување.

13) Ако работникот односно службеникот неоправдано изостане од работа повеќе од 15 дена непрекинато, го губи правото на постојанен додаток на деца (паричниот дел и индустриските бонови) по дотогашниот стаж и здобива право на тој додаток по новиот стаж кој се смета од враќањето на работа на исто или на друго место.

14) Ако работникот или службеникот, кој поради неоправдано изостанување подолго од 15 дена го загуби правото на постојанен додаток, има стаж од 20 месеци во последните две години, може да го здобие правото на постојаниот додаток по тој стаж осем за месецот во кој што неоправдано изостанал од работа.

15) Се смета дека работниот однос не е прекинат, ако повторното влегување во работен однос дојде во срок од 30 дена по престанок на воената обврска односно по престанокот на инвалидноста односно болувањето.

Вака ќе се постапи и со лицето што ќе го раскине работниот однос поради одгледување болно дете кому, што е неопходно ова одгледување по налаз од надлежниот државен орган на здравствената служба, ако повторно влезе во работен однос во срок од 30 дена бидејќи по налазот од истиот здравствен орган престанала неопходноста на тоа одгледување.

16) Кога после смртта на маж кој имал право на постојанен додаток на деца неговата вдовица работи или ќе се запосли во срок од 30 дена после смртта на мажот, ќе се продолжи исплатата на овој додаток мажот да го нема вдовицата пропишаниот работен стаж од своето запослување, ако ги исполнува другите услови за правото на додатокот. Ако во ваков случај не го наполнил мажот за време на своето работење стажот потребен за здобивање правото на додаток на деца, на запослената вдовица и се смета во стажот и времето на работниот стаж од мажот пред нејзиното запослување.

Со чл. 11

17) Во случаите каде што правото на додаток на деца се здобива после 1 ноември 1951 година (новородени деца, влегување во работен однос после 1 ноември 1951 година на лице со деца и др.) оној брачен другар, кому што во смисла на чл. 11 од Уредбата за додатоците на деца треба да се исплатува додатокот на деца по спогодба на брачните другари, е должен со пријавата за овој додаток да поднесе уште и писмена изјава од својот брачен другар, заверена од неговото претпријатие односно установа, дека овој нема да го прима додатокот на деца кај своето претпријатие односно установа.

Со чл. 12

18) Еднократниот додаток за спрема на новородено дете се исплатува и за посвоено новородено дете до 6 месеци старост.

Со чл. 13

19) Во работниот стаж потребен за здобивање правото на еднократен додаток за спрема на новородено дете се смета сето време кое се засметува во стажот по прописите за социјалното осигурување.

20) Прописите на чл. 9 од Уредбата во поглед на имотот и приходите што го исклучуваат правото на постојанен додаток на деца не се применуваат при определувањето на правото на еднократен додаток за спрема на новородено дете.

Со чл. 14

21) Еднократниот додаток за спрема на новороденото дете може да се исплати пред пороѓајот, ако до денот на пороѓајот кој се предвидува ќе биде наполнет непрекинатиот работен стаж од една година или со прекин 20 месеци во последните две години.

22) Еднократниот додаток за спрема на новороденото дете се исплатува и во случај кога е детето родено во законскиот срок од 10 месеци после смртта на корисникот.

23) Еднократниот додаток за спрема на детето се исплатува и за дете родено по престанокот на работниот однос, ако корисникот во време на раѓањето на детето ужива материјално обезбедување поради времена неспособност за работа поради болест, како и за време на служењето на задолжителниот воен срок во постојаниот кадар на Југословенската армија ако престанал работниот однос поради влегувањето во постојаниот кадар.

24) За пороѓај кој ќе дојде во ноември 1951 година, а за кој е веќе исплатена еднократна поткрепа за спремата на детето до 31 октомври 1951 година по поранешните прописи, нема да се исплатува разликата до износот на еднократниот додаток за спремата на детето по Уредбата за додатоците на деца.

25) Еднократниот додаток за спрема на новороденото дете ќе се исплати и за пороѓај кој ќе дојде за време на одобрено бесплатно отсуство на корисникот до три месеца.

26) Еднократниот додаток за спрема на детето кој е побаран пред пороѓајот и се исплатува на мајката и во случај кога брачните другари живеат одвоено.

Со чл. 16

27) За остварување правото на постојанен додаток на деца корисникот со пријавата поднесува следни докази:

а) извод од матичната книга на родените;

б) потврда на надлежниот народен одбор за тоа, дека корисникот го издржува детето; како доказ за издржувањето на детето можат да служат и изјави на корисниците заверени од синдикалната подружница;

в) потврда од надлежниот народен одбор за имотот и приходите во смисла на чл. 9 од Уредбата за додатоците на деца, за корисниците и за членовите на поблиската фамилија;

г) потврда за школувањето односно учењето во стопанството — за децата постари од 14 години;

д) уверение од постојана лекарска комисија за неспособноста за работа за децата постари од 14 години,

доколку ваквите деца не се на редовно школување или учење;

е) доказ за посвојувањето — за посвоените деца;

ж) доказ дека таткото го признал ванбрачното дете за свое (изјава пред суд или пред матичар), односно пресуда во спорот околу татковинството — за децата родени вол од бракот;

з) доказ за стажот — ако се остварува додатокот на деца кај органот за социјални грижи (чл. 17 ст. 1 точ. 4 од Уредбата за додатоците на деца).

28) За да го оствари правото на еднократен додаток за спрема на новородено дете корисникот поднесува со пријавата следни докази:

а) извод од матичната книга на родените или потврда од лекар дека пороѓајот ќе настапи во срок од еден месец;

б) доказ за посвојувањето — за посвоено дете.

29) Срокот за застареноста од чл. 16 на Уредбата за додатоците на деца нема да се применува на случаите кои се во тек на решавање по пријавите поднесени пред 1 ноември 1951 година.

Ако правото на додатокот на деца е здобивено по поранешните прописи, а пријавата е поднесена после 1 ноември 1951 година, додатокот може и во тие случаи да се исплати најмногу за три месеца уназад сметајќи од почетокот на оној месец во кој што е поднесена пријавата.

30) Во случаите кога се води постапка за востановување правото на пензија односно инвалиднина, рокот за застареноста од три месеца почнува да тече од денот на приемот на решението за правото на пензија односно на инвалиднина. Ако пријавата за додатокот на деца е поднесена во срок од три месеца од приемот на решението за правото на пензија односно инвалиднина, додатокот на деца ќе се исплати од оној ден од кој е признато правото на пензија односно инвалиднина.

31) Doddatoците предвидени со Уредбата за додатоците на деца нема да им се исплатуваат на лицата што се на служба во странство на кои им се исплатува додатокот на деца по посебни прописи за нивните припадности.

Исто така, овие додатоци на деца нема да им се исплатуваат на уживателите на пензии и инвалиднини кои живеат постојано во странство.

Со чл. 18

32) За правото на додатокот на деца се донесува решението.

Решението со кое се ускратува правото на додатокот на деца мора да му се соопшти на заинтересираното лице во писмена форма со поучување за правото на жалба.

Со чл. 23

33) Децата што биле спречени во редовното школување со настаните на војните ќе поднесат потврда од надлежниот народен одбор дека биле поради настани на војните спречени да го започнат или продолжат редовното школување.

Со чл. 25

34) Почнувајќи од 1 ноември 1951 година нема да се врши натамошна исплата на поткрепи поради зајакнување прехраната на мајката и на новороденото дете како ни поткрепи на фамилијните со повеќе деца, што се предвидени со поранешните прописи.

Исто така, од 1 ноември 1951 година нема да се врши исплата: на постојаните парични додатоци на деца на членовите на замиетички задруги и на рибарски задруги доколку овие задруги не го обезбедиле доброволно правото на додатоците на деца; на лицата што се во работен однос со приватни работодаатели; на лицата што немаат непрекинат работен стаж од една година или со прекин 20 месеци во последните две години, осем лицата од чл. 22 на уредбата, на уживателите на инвалиднини од VIII до X група кои

по чл. 14 од Законот за воените инвалиди од војната имале право на постојанен паричен додаток на деца, како ни на уживателите на пензии и на инвалидни кои живеат постојано во странство.

Бр. 24668

30 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегорич, с. р.

464.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 12/48) и чл. 20 од Основната уредба за откуп на селско-стопанските производи („Службен лист на ФНРЈ”, број 38/51), издавам

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ СО ЖИТА

1) Со купување на жита (пченца, рж, јачмен, овес, пченка и ориз) непосредно од производителите со цел на препродажба можат да се занимаваат само овластените претпријатија за откуп на жита. Овие претпријатија можат да купуваат жита само на своето работно подрачје.

Врз основа на склучениот договор за сметка на претпријатијата од претходниот став, како комисионери можат да купуваат жита исто така државните селско стопански добра и општите земјоделски задруги. Општите земјоделски задруги можат ова купување да го вршат само од своите членови.

2) Од овластените откупни претпријатија од точ. 1 став 1 жита и нивни преработки можат да купуваат:

- а) државните трговски претпријатија на мало со цел на продажба на потрошувачите;
- б) производителните претпријатија, со цел на преработка, прехрана на добиток и гоњење на свинји, а во рамките на количините предвидени со билансот на продажбата и распределбата на житата;
- в) општите земјоделски и селански работни задруги за снабдување на своите членови-задругари;
- г) трговските претпријатија на околските сојузи на земјоделските задруги за снабдување на своите задруги;

д) државните угостителски претпријатија и угостителските претпријатија на општествените организации за потребите на своето работење.

Овластените откупни претпријатија од точ. 1 на оваа наредба можат да продаваат жита и нивни преработки само на оние купувачи цитирани под а) до д) кои се наоѓаат на нивното работно подрачје.

3) Селанските работни задруги и претпријатијата на фондовите за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство можат своите слободни одвишоци на жита и преработки од своето производство слободно да ги продаваат непосредно на потрошувачите во своите продавници или на пазарот.

4) Индивидуалните производители можат своите слободни одвишоци на жита и нивните преработувачки да ги продаваат на целото потрачје на Федеративна Народна Република Југославија.

5) Индивидуалните потрошувачи можат да купуваат жита и нивни преработувачки слободно на целото подрачје на ФНРЈ за своите потреби.

6) Од количината на житата што државните селско стопански добра ги купуваат како комисионери во смисла на точ. 1 од оваа наредба, можат добрата да задржат за потребите за гоњење и прехрана на припадниот добиток количини што се предвидени со билансот на продажбата и распределбата на житата. За вака задржани количини овластеното претпријатие за откуп на жита нема да ја засмета маржата на продавачот.

7) Доколку не се работи за кривично дело, со парична казна до 10.000 динари ќе се казнат:

а) одговорните лица на претпријатијата и на другите што купуваат или продаваат жита и преработки од нив противно на прописите од точ. 1 и 2 на оваа наредба;

б) потрошувачот кој купува жита и преработки од нив со цел на препродажба или кој купи прои-зводи препродава противно на одредбата од точ. 5 на оваа наредба.

8) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, на кој ден престанува да важи Наредбата за регулирање прометот на белите жита и нивните преработки до завршетокот на задолжителниот откуп („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 35/51).

Бр. 14636

27 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

465.

Врз основа на чл. 22 од Уредбата за паричната надокнада наместо бонови за прехрана („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ПАРИЧНА НАДОКНАДА НАМЕСТО БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА НА ЛИЦАТА ШТО ПРИ- МААТ ДРЖАВНА ПОМОШ КАКО ЧЛЕНОВИ НА ФА- МИЛИЈА ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАОГААТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ ПОСТОЈАНИОТ КАДАР ВО ЈУГОСЛО- ВЕНСКАТА АРМИЈА

1) На фамилиите што примаат помош по Уредбата за доделување помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на отслужување на воениот срок во Југословенската армија („Службен лист на ФНРЈ”, број 12/47), а кои биле преземени на обезбедено снабдување во месецот октомври 1951 година, ќе им се исплатува од 1 ноември 1951 година парична надокнада наместо бонови за прехрана според одредбите од ова решение, и тоа:

а) на членовите на фамилија, осем децата за кои примал хранителот до влегувањето во постојаниот кадар додаток на деца, а за кои е извршена ревизија на помоштите за 1951 година, им припаѓа парична надокнада на возрасните членови на фамилијата во износ од 700 динари месечно на едно лице, според потрошувачката категорија СО-2, а за децата според потрошувачката категорија во која се децата сврстени, то ест:

за потрошувачката категорија	паричната надокнада изнесува
Д-1	1.060 динари месечно
Д-2	1.240 динари месечно
Д-3	1.300 динари месечно

б) на децата за кои хранителот до влегувањето во постојаниот кадар примал постојанен додаток на деца по прописите од Уредбата за материјалната помош за децата на работниците (наместниците) и на службениците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 101/49) односно по Уредбата за додатоките на децата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/51) им припаѓа, наместо наголемување основниот износ на помошта од 200 динари месечно предвиден во чл. 10 на Уредбата за доделување помошти на фамилиите чии хранители се наоѓаат на отслужување на воениот срок во Југословенската армија, додаток во износ од 1.300 динари и 425

единици индустриски бонови месечно за секое дете, под условите на Уредбата за додатоците на деца.

2) На лицата што ќе здобијат право на помош после 1 ноември 1951 година а немале право на бонови за прехрана во месецот октомври 1951 година им припаѓа право на соодветна парична надокнада по ова решение, ако докажат дека би имале право на бонови за прехрана во месецот октомври 1951 година, хранителот да им влегол порано во постојаниот кадар.

3) Исплатата на паричната надокнада наместо бонови за прехрана ќе ја вршат органите што се надлежни за исплата на паричната надокнада на другите уживатели на државните социјални помошти по Напатствието за постапката при исплатувањето на паричната надокнада наместо бонови за прехрана („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/51).

Исплатата на додатокот и на индустриските бонови од точ. 1 под б) на ова решение ќе ја вршат органите што им ја доделуваат и исплатуваат помошта на фамилиите.

4) Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 14749

31 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно

здравје и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

466.

Врз основа на чл. 11 од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСИТЕ ШТО ИМ СЕ ОДБИВААТ ОД ПАРИЧНИТЕ НАДОКНАДИ НА ЛИЦАТА КОИ САМИ ПРОИЗВОДАТ ПРЕХРАНИБЕНИ АРТИКЛИ

1. На лицата што имаат право на парична надокнада наместо бонови за прехрана, доколку самите односно нивните домаќинства произведат прехранбени артикли (маснотии, месо), и според прописите што важат не добивале за тие артикли бонови за прехрана, ќе им се одбиваат од износите на паричната надокнада која им припаѓа според прописите од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана следните износи:

Потрошувачка категорија	Износ за маснотии Динари	Износ за месо Динари
P1a-jam	352	960
P1П	352	960
P1a	352	700
P16	329	700
PЖ1	352	700
P1, PC1	282	340
P2a	258	340
PЖ2	329	340
P2, PC2	258	280
P3, PC3	235	220
D-1	94	240
D-2	141	280
D-3	188	380
ПО, CO	141	200

2. Според одредбата од точ. 1 на ова решение ќе се врши одбивање на определените износи и на работниците и на службениците на задругите, на задружјите и општествените организации и на нивните претпријатија кои примаат надокнада во смисла на чл. 15 од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана.

3. Ова решение ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 14722

30 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

467.

Врз основа на точ. I од Решението за дополнување на Решението за определување видови и количини на прехранбените артикли од обезбеденото снабдување и за определување вредноста на стоките на слободна продажба што можат потрошувачите да ја купуваат со попуст на индустриските потрошувачки карти („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 19/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДДЕЛЕН ДОДАТОК ВО ИНДУСТРИСКИ БОНОВИ НА ДЕЦАТА РАЗВРСТЕНИ ВО ПОТРОШУВАЧКАТА КАТЕГОРИЈА Д-3

1) На децата разврстени во потрошувачката категорија Д-3 за кои не припаѓа додаток на деца, но припаѓа право на парична надокнада наместо бонови за прехрана, ќе им се издава покрај пропишаната парична надокнада од 1.300.— динари и 293 динари индустриски парични бонови месечно.

2) Ова решение ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 14626

27 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен:

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

468.

Врз основа на точ. VIII од Наредбата за определување потрошувачите на кои што им се обезбедува снабдување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/49), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ ФАМИЛИЈАРНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО ПОТРОШУВАЧКИ КАТЕГОРИИ

1) Фамилијарните инвалиди што живеат во градовите се разврстуваат во потрошувачка категорија РС-1 за предметите за исхрана и ИР категорија за индустриски производи ако се самите неспособни за работа и немаат членови во фамилијата способни за работа, а инвалиднината им е единичен приход.

2) Ова решение ќе се применува од 1 ноември 1951 година. Со денот на влегувањето во сила ова решение се менува точ. V ст. под 3) и точ. VI ст. под 3) од Решението за преземање на обезбедено снабдување на инвалидите од војната и инвалидите на трг-

дот и членовите на нивните фамилии и за дополнително снабдување на воените инвалиди од појната со индустриски карти за вонредни потреби („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/50), доколку се однесува до лицата од точ. 1 на ова решение.

Бр. 14748

31 октомври 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

469.

Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ”, број 12/48), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ ЗА ВОНРЕДНИ ПОТРЕБИ (ВП)

1. Се укинуваат дополнителните потрошувачки карти за вонредни потреби (чл. 16 од Правилникот за потрошувачките карти — „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/49).

На потрошувачите кои биле според досегашните прописи разврстени во категориите ВП-1 и ВП-2 нема во иднина да им се издаваат индустриски бонови што ги примале тие лица како дополнително снабдување.

2. Ова решение ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 14620

26 октомври 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

470.

Со цел да се спроведе Решението од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ бр. 24630 од 30 октомври 1951 година за финансирање на ученичките домови и други социјални установи донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ И ВО ДРУГИ СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

1) Со Решението од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ бр. 24630 од 30 октомври 1951 година за финансирање на ученичките домови и на други социјални установи пропишано е кои расходи од споменатите установи ќе ги сноси државата, а кои расходи ќе ги подмируваат односните установи со сопствени приходи (со придонес на родителите и старателите односно од сопствениот имот и приходите на питомците-штитениците сместени во овие установи, од заветувања и доброволни прилози, од продадените производи од економијата и др.).

2) За да се овозможи редовното финансирање на ученичките домови и на другите социјални установи споменати во Решението од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ бр. 24630/51, наплатата на придонесот од родителите и старателите односно од сопствениот имот и приходите на питомците-штитениците сместени во

овие установи — за подмирување на оние трошкови кои во смисла на споменатото Решение од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ не ги сноси државата, ќе се врши:

а) во целост во готови пари, или

б) делум во готови пари, а делум во бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст.

Доколку наплатата на утврдениот придонес за покривање на расходите кои не ги сноси државата ќе се врши делум во готови пари, а делум во бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст, тогаш во бонови може да се уплати најмногу 57% од утврдениот придонес.

Наплатата на утврдениот придонес во готови пари не може да биде помала од 43%, т. е. не може да биде пониска од процентуалниот однос помеѓу утврдениот износ што се исплатува во готови пари и вредноста во боновите за купување индустриски стоки со 80% попуст — содржани во постојаниот додаток на деца (1.300 : 1.700).

Бр. 21100

30 октомври 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

471.

Врз основа на чл. 1, 2 и 24 од Законот за регулирање на платниот промет со странство, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕТО НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ЕДЕН ДЕЛ ДЕВИЗИ КОИ ПОТЕЧУВААТ ОД ЗАОСТАВШТИНИТЕ ОД СТРАНСТВОТО

1. На домашните лица, корисници на девизи и валути по основот на заоставштините (вклучително и легати), на нивно писмено барање ќе им одобрува Министерството на финансите на ФНРЈ дел од заоставштините што им припаѓа во оригинална валута за набавка во странство предмети за лична употреба (вклучително и членовите на нивните фамилии), а според долу цитираната скала и тоа:

До вредноста	100 долари	100%
Преку вредноста од	100 до 500 долари	50%
„ „ „	500 „ 1000 „	40%
„ „ „	1000 „ 3000 „	35%
„ „ „	3000 „ 5000 „	30%
„ „ „	5000 „ 7500 „	25%
„ „ „	7500 „ 10000 „	20%

Преку вредноста од 10.000 долари па нагоре ќе одобрува Министерството на финансите на ФНРЈ висина во износ во секој поделен случај одделно.

Износот кој го прима корисникот по пониската стопа не може да биде помал од износот кој би го примил по претходната повисока стопа.

2. Ова решение ќе се применува и на сите оние случаи во кои на денот на влегувањето во сила на ова решение корисниците не примиле уште соодветна противвредност.

3. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 20823

25 октомври 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

472.

Врз основа на чл. 9 ст. 3 од Уредбата за додатоците на деца, во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ВИСИНАТА НА ДОХОДОТ ШТО ГО ИСКЛУЧУВА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНЕН ДОДАТОК НА ДЕЦА**

1. Немаат право на постојанен додаток на деца лицата од чл. 1 и 4 од Уредбата за додатоците на деца чиј што доход од сопствениот имот и од имотот и стопанската дејност на брачниот другар, кој подлежува на данок преминува 2.000 динари по еден член на домаќинството.

2. Кога се определува висината на доходот во смисла на точ. 1 на ова решение во бројот на членовите од домаќинството влегуваат, покрај лицата од чл. 1 односно од чл. 4 на Уредбата за додатоците на деца, брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, посвоени, пасиноци и туѓи деца земени на издршка), како и родителите од тоа лице што живеат со него во заедничко домаќинство и што ги издржува тоа лице.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 21125

31 октомври 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје

и социјална политика,

др Павле Грегорич, с. р.

473.

Со цел да се спроведат мерките за постапно воведување во живот на новиот финансиски систем, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ И ДРУГИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ**

1) По повод влегувањето во сила на Уредбата за додатоците на деца, во финансирањето на ученичките домови и други социјални установи државата ќе ги сноси:

а) инвестиционите расходи;

б) личните расходи за воспитниот и здравствениот персонал;

в) додатоците по Уредбата за додатоците на деца, паричните надокнади наместо бонови за прехрана и бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст — за ситот персонал кај следните установи: домовите за ученици на гимназии, домовите за учениците на индустриски и други нижи стручни школи, домовите за ученици на средни стручни школи, мешовити ученички домови, домовите за учениците во стопанството, домовите за студентите на универзитети и високи школи, детски јасли, сезонски детски јасли, детски градинки, сезонски детски градинки, обданишта за школски деца и комбинирани обданишта за школски деца.

Сите други лични и материјални расходи споменатите установи ќе ги подмируваат од сопствените приходи (од придонесот на родителите и старателите односно од сопствениот имот и од приходите на пилотските сместени во овие установи; од заветување и доброволни прилози, од продадени производи од економиите и др.).

За децата сместени во споменатите установи кои се без обата родител и без никакви средства за издршка и за кои не се прима додаток за деца трошкови за издршка ги сноси во целост државата.

2) Во државниот буџет ќе се обезбедуваат во целост потребните финансиски средства за следните видови социјални установи за збринување на деца: на детски прихватилишта, на домовите за доенчиња и мали деца, домовите за предшколски деца, домовите за школски деца, домовите за воспитно запустени деца, заводите за слепи деца, заводите за глуво-неми деца, заводите за инвалидни деца, заводите за душевно заостанати деца и азили за душевно заостанати деца.

Потребните финансиски средства за финансирање на споменатите установи ќе се обезбедуваат од државниот буџет под услов ако до донесувањето на ова решение односните установи се финансирале од државниот буџет.

За издршка на децата во споменатите установи — родителите односно лицата кои се должни да ги издржуваат по закон, ќе плаќаат придонес. Висината на овој придонес ќе се утврдува според висината на личните и материјалните расходи на односните установи осем расходите споменати во точ. 1 под а) до в) на ова решение кои ги сноси државата.

За децата сместени во овие установи кои се без обата родител и без средства за издршка и за кои не се прима додаток на деца, нема да се бара наплата на придонесот.

Доколку детето нема родители а има свој имот или некои други приходи (пензија, инвалидина и др.) — наплата на придонесот ќе се врши од овие приходи.

За децата на оние родители кои поради болест или немаштина не се во можност во потполност да го плаќаат придонесот за издршка на децата, придонесот може и делум да се наплатува. Ова особено важи за децата на такви родители кои се сместени во специјални заводи за воспитно запустени, телесно дефектни и душевно заостанати деца.

Приходите остварени на име издршка на штитениците во споменатите установи ќе се уплатуваат задолжително во буџетот на односниот орган на државната власт.

3) Во државниот буџет ќе се обезбедуваат во целост потребните финансиски средства за следните видови социјални установи на возрастните: домовите на стари и изнеможени, домовите за возрастните слепи, заводите за возрастните слепи, домовите за воените инвалиди од војната и за инвалидите на трудот, заводите за воените и мирнодопските инвалиди и за инвалидите на трудот и склоништата за душевно дефектни возрастни лица.

Доколку штитениците сместени во овие установи имаат некои приходи (пензија, инвалидина и др.) придонесот за нивната издршка се наплатува од овие приходи и уплатува задолжително во буџетот на односниот орган на државната власт.

4) Поблиски напатствија за спроведување на ова решение ќе се донесат дополнително.

5) Ова решение ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 24630

30 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје

и социјална политика,

др Павле Грегорич, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

474.

Врз основа на чл. 27 од Општата уредба за стипендии и чл. 17 од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана, во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА НАГРАДУВАЊЕ УЧЕНИЦИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ШКОЛИ И ЗА ПОМОШТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО И НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ШКОЛИ

1) Учениците на индустриските школи и учениците на одделни нижи стручни школи имаат право на парична надокнада за практичната работа во ученичките работилници (работилишта).

Индустриски и одделни нижи стручни школи, во смисла на ова решение, се оние нижи стручни школи што подготвуваат кадар на квалификувани работници односно нижи стручен кадар за потребите на индустријата и на други стопански и општествени дејности, како што се на пример: металски, текстилни, рударски, градежни, селско-стопански, трговски, угостителски, школи за болничари, школи за дезинфектори и сл., доколку се изводи практична настава во овие школи под надзор на школата во одделно организирани работилници, работилишта односно установи.

2) Месечната парична награда на учениците на индустриските школи и на учениците на одделни нижи стручни школи изнесува:

за учениците од I клас	1.000.— динари
за учениците од II клас	1.500.— динари
за учениците од III клас	2.000.— динари

Финансиските средства за исплата на овие награди ги обезбедува школата во предметната наградна приходите и расходите. Обезбедувањето на финансиските средства за исплата на овие награди во ноември и декември 1951 година ќе го извршат надлежните министерства за финансии по барање од органот под чие раководство се наоѓа дотичната школа.

3) На учениците на индустриски и одделни нижи стручни школи не им притаѓа парична награда за време на школскиот распуст (летни и зимски одмор).

За дните односно часовите што ќе ги изостане ученикот неоправдано од практична или теоретска настава ќе му се одбие од паричната награда соодветниот дел.

4) Учениците во стопанството што се наоѓаат на учење во државните стопански претпријатија, во државните занаетчиски дуќани и работилници и учениците на индустриските школи, на чие име не се прима постојанен додаток по Уредбата за додатоките на деца („Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 48/51), примаат од 1 ноември 1951 година под условите од точ. 5 на ова решение бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст според потрошувачката категорија ИР.

5) Право на бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст имаат само оние ученици во стопанството и учениците на индустриски школи од точ. 4 на ова решение чии родители немаат повеќе од два хектара сработлива земја или чии доход од селско-стопански имот помал од два хектара, кој подлежува на данок, не преминува 3.000.— динари годишно на еден член на домаќинството.

Министерот на финансите на народната република може во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ за поодделни реони да пропише отстапување од одредбите на претходниот став.

6) На управата на домот во кој се сместени ученици во стопанството и ученици на индустриските школи кои имаат право на индустриски бонови по точ. 5 на ова решение може да и се исплати, по прелатод од комисијата за прием ученици во овие домови, наместо индустриски бонови паричен износ од 100.

динари месечно за учениците чии родители не се во можност да го платат определениот износ на трошоците за издршка на учениците во домот.

7) Од остварениот одвишок на приходите над расходите што е добивен од продажбата на производите на ученичките работилници односно работилиштата на индустриските школи 50% и останува на школата за да ја унапреди практичната настава со тоа што наставничкиот совет на школата ќе може од овие средства да им дава и помош на учениците чии родители се во послаба имотна состојба.

8) Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 11299

27 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,

др Павле Грегорич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.Министер на финансите на ФНРЈ,
ниж. Милентије Поповиќ, с. р.

475.

Врз основа на членот 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА

Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/46), со подоцнежните измени и дополнувања, се менува во внатрешниот обраќај во следното:

А. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

1. ПИСМА

Внатрешен сообраќај:

	до	20 гр	15 дин.
преку	20 до	50 гр	25 "
"	50 до	250 гр	40 "
"	250 до	500 гр	60 "
"	500 до	1000 гр	150 "
"	1000 до	2000 гр	200 "

Најголема тежина 2 кг.

2. ДОПИСНИЦИ

Внатрешен сообраќај:

Отворени	10 дин.
Со одговор	20 "

Затворените дописници се франкираат како писма од најмалата стопа на тежината.

3. ПЕЧАТЕНИ СТВАРИ

Внатрешен сообраќај:

	до	50 гр	5 дин.
преку	50 до	100 гр	10 "
"	100 до	500 гр	20 "
"	500 до	1000 гр	30 "
"	1000 до	2000 гр	50 "
"	2000 до	3000 гр	70 "
"	3000 до	5000 гр	100 "

Во внатрешниот и меѓународниот сообраќај најголема тежина 3 кг, а ако е една поврзана книга најповеќе 5 кг.

4. ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА

Внатрешен сообраќај:

а) Весници			
за секој примерок	адресиран	неадресиран	
до 100 гр.	0.30 дин.	0.15 дин.	
преку 100 до 300 гр.	0.50 "	0.30 "	
" 300 до 500 гр.	1.— "	0.50 "	

б) Списанија

за секој примерок	адресиран	неадресиран
до 100 гр.	0.40 дин.	0.20 дин.
преку 100 до 300 гр.	0.80 "	0.40 "
" 300 до 500 гр.	1.50 "	1.— "

За дозволени прилози кај весници и списанија не се наплатува одделна поштарина.

Кај весници и списанија поштарината се наплатува во готови пари.

5. СТОКОВИ ОГЛЕДИ

Внатрешен сообраќај:

до 100 гр	10 дин.
преку 100 до 500 гр	25 "

Најголема тежина на стоките огледи во внатрешниот и меѓународниот сообраќај 500 грама.

6. РАБОТНИ ХАРТИИ

Меѓународен сообраќај

7. ИСПУЩЕНИ ОТИСЦИ ЗА СЛЕПИ

Внатрешен сообраќај:

Печатени предмети со испушчени букви — релефи за слепи — за секој 1 кг или дел на оваа тежина 2 дин.

Најголема тежина на испушчени отисци за слепи во внатрешниот и меѓународниот сообраќај 7 кг.

8. МАЛИ ПАКЕТИ

Меѓународен сообраќај

9. ИСПРАТКИ „ЗВУЧНА ПОШТА“

Внатрешен сообраќај:

до 20 гр	12 дин.
преку 20 до 40 гр	15 "
" 40 до 60 гр	20 "

Најголема тежина на испратките „Звучна пошта“ во внатрешниот и меѓународниот сообраќај 60 грама.

10. ВРЕДНОСНИ ПИСМА

Внатрешен сообраќај:

Поштарината на вредносните писма се состои од:
а) поштарина по тежина која се состои од поштарина на препорачено писмо од иста тежина;

б) поштарина по вредност:

	до	500 дин.	20 дин.
преку	500 до	1.000 "	30 "
"	1.000 до	5.000 "	60 "
"	5.000 до	10.000 "	80 "
"	10.000 до	50.000 "	100 "
"	50.000 до	100.000 "	200 "
"	100.000 до	500.000 "	400 "
"	500.000 до	1.000.000 "	600 "

За секој натамошен 1.000.000 динари или дел од оваа сума 200 динари.

11. ПАКЕТИ

Внатрешен сообраќај:

Поштарината кај поштенскиот пакет се состои од:
а) поштарина по тежина:

	3 до	5 кг	100 дин.
преку	3 до	5 кг	120 "
"	5 до	10 кг	180 "
"	10 до	15 кг	250 "
"	15 до	20 кг	300 "
"	20 до	25 кг	350 "

б) Поштарина по вредноста, што е иста како и поштарината по вредноста кај вредносните писма (Тарифен став 10).

Поштарина за пакети во внатрешниот сообраќај се наплатува од испраќачот при приемот на пакетот, односно примателот кај дополнителното испраќање или враќање на пакетот.

Поштарината за пакети се наплатува во готово, а кај дополнителното испраќање или враќање на пакетот поштарината се пресметува во порто марки кои се лепат на спроводницата.

12. КУПИИ СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ Меѓународен сообраќај

13. ПОШТЕНСКИТЕ УПАТНИЦИ

Внатрешниот сообраќај:

	до	500 дин.	20 дин.
преку	500 до	1.000 "	30 "
"	1.000 до	3.000 "	50 "
"	3.000 до	5.000 "	70 "
"	5.000 до	10.000 "	100 "
"	10.000 до	30.000 "	150 "
"	30.000 до	50.000 "	200 "

За телеграфски упатници се наплатува покрај поштарината за упатничкиот износ, уште и со тарифата прописаниот износ за упатничка телеграма според бројот на зборовите.

14. УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ПО ТЕКУКИТЕ СМЕТКИ (ЧЕКОВЕН ПРОМЕТ)

Внатрешниот сообраќај:

а) Уплата по текуките сметки

	до	500 дин.	10 дин.
преку	500 до	1.000 "	15 "
"	1.000 до	3.000 "	25 "
"	3.000 до	5.000 "	30 "
"	5.000 до	10.000 "	35 "
"	10.000 до	30.000 "	55 "
"	30.000 до	50.000 "	70 "
"	50.000 до	100.000 "	100 "

за секој натамошни 100.000 дин. или дел на овој износ уште по 10 дин.

Поштарината се наплатува од уплатителот во готови пари.

б) Исплати по текуките сметки

	до	500 дин.	10 дин.
преку	500 до	1.000 "	15 "
"	1.000 до	3.000 "	25 "
"	3.000 до	5.000 "	30 "
"	5.000 до	10.000 "	35 "
"	10.000 до	30.000 "	55 "
"	30.000 до	50.000 "	70 "
"	50.000 до	100.000 "	100 "

за секој натамошни 100.000 динари или дел од овој износ уште по 10 динари.

Поштарината се наплатува од корисникот во готови пари.

15. ИСПЛАТИ ПО ПЕНЗИСКИТЕ И ИНВАЛИДСКИТЕ КНИШКИ

Внатрешниот сообраќај:

Кај исплатите по пензиските и инвалидските книшки се наплатува од корисникот иста поштарина, која што е пропишана за исплати по текуките сметки (тарифен став 14/6). Поштарината се наплатува од корисникот во готови пари.

16. РАЗНИ РАБОТИ ЗА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

Внатрешниот сообраќај:

а) Уплата по штедната книшка —	10 динари
б) Непосредна исплата по штедната книшка —	10 "
в) Исплата на штедна уплатница —	15 "
г) Издавање на штедна книшка со прием на прва уплата —	10 "
д) Запишување на камати во штедна книшка —	5 "
ѓ) Запишување во штедна книшка на налогот за припис —	5 "
е) Замена на штедната книшка —	10 "
ж) Пријава нестанокот на штедната книшка —	10 "
з) Измена името на вложувачот, добивање писменост и пренесување на штедната книшка од законитиот застапник на вложувачот —	5 "
и) Уплата по сметковната или буџетската книшка —	10 "
ј) Исплата по сметковната или буџетската книшка —	10 "
к) Налог за упис односно отпис во сметковната или буџетската книшка —	10 "
л) Испорачка на сметковната или буџетската штедна книшка —	5 "
љ) Замена на сметковната или буџетската книшка —	10 "
м) Нестанок на сметковната и буџетската книшка —	10 "

Поштарината по овој Тарифен став не се наплатува од корисниците туку се пресметува во паушален износ помеѓу Главната дирекција на поштите на ФНРЈ и Главната централа на Народната банка на ФНРЈ.

17. ПИСМЕНОСНИ ИСПРАТКИ ЗА КОРИСНИЦИ НА ПРЕГРАДКИ

За обични писмоносни испратки на државните надлештва, установи и претпријатија кои се предаваат во месниот сообраќај на пошта кај која испраќачот и примателот на поднесените испратки се корисници на поштенскиот преградок се наплатува за секоја поделена испратка без оглед на тежината 3 динари.

Ако овие испратки се испраќаат препорачено, или со некое друго нарочно ракување, се наплатува уште и поштарина за такви ракувања пропишана со оваа тарифа.

Ова важи и за вондоставното подрачје на одредената пошта, ако примателите своите испратка ги земаат со свои курири.

18. ПРЕПОРАЧАНО РАКУВАЊЕ

Внатрешниот сообраќај:

35 динари

19. ХИТНО РАКУВАЊЕ

Внатрешниот сообраќај:

а) за писмоносни испратки и уплатници	35 динари
б) за пакети без оглед на тежината —	80 "

20. МНОГУ ХИТНИ ПАКЕТИ

Меѓународен сообраќај:

21. ОТКУПНО РАКУВАЊЕ

Внатрешниот сообраќај:

За откупно ракување за сите видови на испратки, покрај редовната поштарина по тежина, вредноста и за евентуални други нарочни ракувања се наплатува уште и — 20 динари

Кај приемот на откупните испратки се наплатува и поштарина за уплата на наплатениот окупен износ

со поштенска уплатница (Тарифни став 13) или со уплатница по текущите сметки (Тарифни став 14/а).

Сите овие поштарини се наплатуваат:

- а) кај писмоносните испратки во франко марки, кои се лепат на испратката, а
б) кај пакетите во готови пари.

22. ПОВРАТНИЦИ

Внатрешен сообраќај:

а) При предавање

повратница —	35 динари
повратници на судски писма и писма на народните одбори —	20 "

б) После предавањето

повратница —	70 динари
--------------	-----------

23. ПОСТ РЕСТАНТ РАКУВАЊЕ

Внатрешен сообраќај:

а) за писмоносни испратки —	15 динари
б) за вредносни писма, уплатници и пакети —	20 "

Поштарината се наплатува од испраќачот. Ако се наплатува поштарината од примателот, се наплатува во двострук износ. Кога се наплатува од примателот се пресметува во порто марки, кои се лепат на испратката.

24. ИЗДВОЈНО РАКУВАЊЕ

Внатрешен сообраќај:

За издвојно ракување кај поштенски пакети се наплатува од испраќачот — при приемот на пакетот — уште и 50% од пропишаната поштарина по тежина.

25. ИЗВЕШТАЈ ЗА УКРЦУВАЊЕ НА ПАКЕТИ

Меѓународен сообраќај

26. ДОПОЛНИТЕЛНА ПОШТАРИНА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

Внатрешен сообраќај:

а) Писмоносни испратки:

За секој 20 грама или дел на оваа тежина, се наплатува според редовната поштарина уште и — 10 динари

б) Пакети:

Покрај редовната поштарина се наплатува уште:

1) за секој 1 кг тежина или дел на килограм, ако се пренесува пакетот на една воздушна релација — 30 динари

2) за секој 1 кг тежина или дел на килограм, ако се пренесува пакетот на две воздушни релации — 60 динари

Оваа поштарина се наплатува во готови пари и се засметува заедно со другата поштарина.

27. ДОПОЛНИТЕЛНО ИСПРАЌАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПАКЕТИ

Внатрешен сообраќај:

Кај дополнителното испраќање на пакети по примателот или враќање на испраќачот се засметува следна поштарина:

- а) поштарина по тежина,
б) поштарина по вредност,
в) поштарина за особено ракување која се применува при враќањето односно дополнителното испраќање на пакетот.

Сите овие поштарини се наплатуваат од примателот, односно од лицето на кое што му се испорачува пакетот и се пресметуваат во порто марки, кои се лепат на испорачаната испраќа.

За пакетите што се испраќаат дополнително по службена должност не се наплатува поштарина за дополнително испраќање.

28. ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА КНИЖЕНАТА ИСПРАТКА

Се наплатува поштарина — — — — — 50 динари
Оваа поштарина се пресметува во франко марки кои се лепат по барање да се потврди приемот на книжената испратка.

29. РАСПОЛАГАЊЕ СО ИСПРАТКАТА ОД СТРАНА НА ИСПРАКАЧОГ**Внатрешен сообраќај:**

За барање да се врати испратка, измена на адресата, измена или симнување на откупнината и за оптеретување со откупнината се наплатува — — — — — 35 динари

За извирнување на барањето по телграфски пат, покрај оваа испратка се наплатува и со тарифата прописаниот износ за телеграма според бројот на зборовите.

30. БАРАЛНИЦА**Внатрешен сообраќај:**

Се наплатува поштарина — — — — — 35 динари
Почтарината се наплатува во франко марки, кои се лепат на баралницата.

31. ДУПЛИКАТ НА УПАТНИЦАТА**Внатрешен сообраќај:**

Кога е упатница изгубена, уништена или оштетена со вина на примателот, за дупликатот на упатницата се наплатува поштарина — — — — — 50 динари

Кај губитокот и кај повредите на упатницата поштарината се наплатува од примателот во франко марки кои се лепат на пријавата за губитокот или за повреда на упатницата.

32. ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИСПЛАТА НА УПАТНИЦАТА**Внатрешен сообраќај:**

За продолжување срокот за исплата на упатницата, ако остане оваа неисплатена до определенот срок со вина на примателот се наплатува поштарина — — — — — 50 динари
Оваа поштарина се пресметува во франко марки, кои се лепат на дотичната упатница.

33. ПРЕПАКУВАЊЕ НА ПАКЕТИ**Внатрешен сообраќај:**

За препакување пакети без обзир на тежина — — — — — 50 динари
Во внатрешен и меѓународен сообраќај поштарината за препакување пакети се пресметува во порто марки, кои се лепат на испорачаната исправа.

34. РАСПОЛАГАЊЕ СО ИСПРАТКА ОД СТРАНА НА ПРИМАТЕЛОТ**Внатрешен сообраќај:**

За писмено барање се наплатува — — — — — 35 динари
Поштарината се пресметува во франко марки кои се лепат на писменото барање.

35. ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА**Внатрешен сообраќај:**

а) Дозвола за користење повластена тарифа за весници и списанија — — — — — 300 динари
б) Продолжување важноста на издадената дозвола за користење повластена тарифа за весници и списанија за наредната календарска година — — — — — 200 "

Поштарината во обата случаја се пресметува во франко марки кои се лепат на дозволата.

36. ПОШТЕНСКО ПОЛНОМОШНО**Внатрешен сообраќај:**

а) Полномошно издадено за еден случај — — — — — 30 динари
б) Полномошно до крај на календарската година — — — — — 100 "

Поштарината се пресметува во франко марки кои се лепат на самото полномошно.

37. КУПОН ЗА ОДГОВОР**Меѓународен сообраќај****38. КАРТА ЗА ИСЛОВЕТНОСТ****Меѓународен сообраќај****39. ПОШТАРИНА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ЦАРИНЕЊЕТО****Меѓународен сообраќај****40. ПОСРЕДУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЖИГОВИНА****Меѓународен сообраќај****41. ПОРТИРАЊЕ ОБИЧНИ ПИСМОНОСНИ ИСПРАТКИ**

Кај обични писмоносни испратки кај кои не е наплатена поштарина или е платена само делум, поштарина што недостанува се наплатува од примателот при испорачката во двострук износ.

Наплатениот износ се пресметува во порто марки, кои се лепат на испратката.

42. ПРОДАВНА ЦЕНА НА ПОШТЕНСКИТЕ ВРЕДНОСНИЦИ И ОБРАСЦИ

Продавната цена на поштенските вредносници и обрасци ја определува Главната дирекција на поштите на ФНРЈ во согласност со Управата за цени при Министерството на финансите на ФНРЈ.

Б. ТЕЛЕГРАФСКИТЕ УСЛУГИ**1. ЈАВЕН ТЕЛЕГРАФСКИ СООБРАЌАЈ****Внатрешен сообраќај:****51. ОБИЧНА ТЕЛЕГРАМА**

За еден збор во обична телеграма — — — — — 8 динари
најмал тарифен износ — — — — — 80 "

52. ХИТНА ТЕЛЕГРАМА

за еден збор во хитна телеграма — — — — — 16 "
најмал тарифен износ — — — — — 160 "

53. ВЕСНИКАРСКА ТЕЛЕГРАМА

за еден збор во весникарска телеграма — — — — — 4 динари
најмал тарифен износ — — — — — 40 "

54. ТЕЛЕГРАМА СО ПЛАТЕН ОДГОВОР

Износот уплатен за одговор (РП) не може да биде помал од тарифниот износ за обична телеграма од 10 збора (Тарифен став 51).

55. ТЕЛЕГРАМА СО СРАВНУВАЊЕ

Покрај тарифниот износ за телеграма се наплатува и половина од тарифниот износ на обична телеграма со ист број зборови.

најмал тарифен износ — — — — — 40 динари

56. ТЕЛЕГРАФСКА ОБАВЕСТИ

а) за телеграфска обавест за испорачка на телеграми — — — — — 80 динари
б) за обавест за испорачка на телеграма, која се испраќа по пошта, се наплатува поштарина од препорачано писмо со најмала стопа на тежина.

57. ПРЕПИС НА ТЕЛЕГРАМА

а) за препис на телеграма од кој и да било вид до 50 збора — — — — — 60 динари
б) за секои натамошни 50 збора или дел од 50 збора уште по — — — — — 60 "

58. ПРЕДАВАЊЕ ТЕЛЕГРАМА ПО НАРОЧЕН НОСИТЕЛ

Надокнада за пренесување од 1 километар или дел од километар

- а) дење — — — — — 40 динари
 б) ноќе — — — — — 80 „

59. ПРЕТПЛАТА ЗА ПРАВО НА УПОТРЕБА НА СКРАТЕНА АДРЕСА

Месечна претплата — — — — — 200 динари

60. ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМА ПО ТЕЛЕФОН

За преземање или соопштување телеграма по телефон за секои 10 збора или дел од 10 збора — — — — — 5 динари

61. ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМА ПО ТЕЛЕПРИНТЕР

За преземање или соопштување на телеграма по телепринтер за секои 10 збора или дел од 10 збора — — — — — 5 динари

62. ПРЕТПЛАТА ЗА УПОТРЕБА НА КОД (ШИФРА)

месечна претплата — — — — — 400 динари

63. ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИС И ПОКАЖУВАЊЕ ОРИГИНАЛ ОД ТЕЛЕГРАМА

За секој случај на издавање препис или покажување на оригинал од телеграма 100 динари

64. БАРАЛНИЦА ЗА ТЕЛЕГРАМА

Се наплатува поштарината пропишана во тарифскиот број 39, оти овие баралници се посредуваат по пошта.

II. ДАЛЕКОПИСНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ УРЕЃАИ

65. ИНСТАЛАЦИИ СЕЛИДБИ И ПРЕМЕСТУВАЊА

а) Инсталација или селидба на главен или спореден апарат во потесен местен реон:

за надворешна инсталација — — — 5.000 динари

за внатрешна инсталација се наплатуваат стварните трошкови по фактурата.

б) Претплатниците во поширок местен реон плаќаат, покрај тарифниот износ за надворешна инсталација (од точ. под а на овој Тарифен став), уште и стварни трошкови за изградба на водот во поширокиот местен реон.

в) За преместување главен или спореден телеграфски апарат се наплатуваат стварните трошкови по фактурата.

г) За инсталација на телеграфска централа, која е сопственост на самиот корисник, или е сопственост на птт претпријатие а му е дадена на употреба на корисникот се наплатуваат стварните трошкови по фактурата.

д) За селидба или преместување на телеграфска централа, која е сопственост на птт претпријатие, а му е дадена на корисникот на употреба, или е сопственост на самиот корисник — се наплатуваат стварните трошкови по фактурата.

66. ПРЕТПЛАТА

Месечна претплата за главен или спореден апарат:

а) ако апаратот го дава и одржува птт претпријатие — — — — — 2.500 динари

б) ако апаратот го набавил и го одржува самиот претплатник — — — — — 300 „

в) ако апаратот го набавил самиот претплатник, а го одржува птт претпријатие — — — — — 1.000 „

г) ако птт претпријатие отстапи телеграфски апарат (телепринтер) на подолго користење, но истиот не се врзува за телеграфската централа за јавен сообраќај — — — — — 2.500 „

д) ако птт претпријатие отстапи телеграфска централа на подолго користење, но истата не се вклучува на телеграфска централа за јавен сообраќај — — — — — 5.000 „

Доколку во случаите од а—д корисникот се наоѓа во поширок местен реон, тогаш покрај горните износи од корисникот се наплатуваат и патните трошкови на техничкиот орган за одржување.

Во случајот под в), ако е во прашање голема поправка, стварните трошкови се пресметуваат и наплатуваат по фактурата.

67. КОРИСТЕЊЕ ВРСКИ ВО МЕСНИОТ СООБРАЌАЈ

Во месниот сообраќај (непосреден сообраќај помеѓу два телеграфска претплатничка уреѓаја приклучени на иста телеграфска централа) — се наплатува за секоја цела или започната единица на време од 3 минути 15 динари.

68. КОРИСТЕЊЕ ВРСКИ ВО МЕГУМЕСНИОТ СООБРАЌАЈ

Во меѓумесниот сообраќај (помеѓу два телеграфска претплатничка уреѓаја приклучени за две телеграфски централи) се наплатува за секоја единица на време од три минути:

а) во период на јак сообраќај (7—21 час):

I зона до 100 км — — — — — 90 динари

II зона од 100—200 км — — — — — 135 „

III зона од 200—400 км — — — — — 180 „

IV зона преку 400 км — — — — — 225 „

б) во период на слаб сообраќај (21—7 час):

I зона до 100 км — — — — — 60 динари

II зона од 100—200 км — — — — — 90 „

III зона од 200—400 км — — — — — 120 „

IV зона преку 400 км — — — — — 150 „

За првите три минути се наплатува тарифниот износ за цела единица. За користење врска преку три минути, се наплатува соодветниот тарифен износ по минути.

III. ОТСТАПУВАЊЕ ВРСКИ

69. ОТСТАПУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИ

а) За отстапување телеграфски водови, симултани врски или телеграфски канал, се наплатуваат тарифните износи пропишани за отстапување (наем) на телефонски водови, намалени за 50% сметајќи ја воздушната оддалеченост на месото според телефонските зони.

б) За отстапување врска на постојана употреба, со тоа да се вклучи на истата МТЦ уреѓај (односно уреѓај со фреквенции од 3,5 до 7,5 kHz), кој е сопственост на корисникот, се наплатува по секој канал 10% од тарифниот износ пропишан за отстапување (наем) на телефонскиот вод, сметајќи ја воздушната оддалеченост на месото според телефонските зони.

в) За отстапување врска на постојана употреба со тоа да се вклучи на истата (WTR) уреѓај, кој е сопственост на корисникот, се наплатува полн тарифен износ пропишан за отстапување (наем) на телефонски вод — канал, сметајќи ја воздушната оддалеченост на месото според телефонските зони.

IV. ОДРЖУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ

70. ОДРЖУВАЊЕ ТУГИ ВОДОВИ

За одржување туѓи месли и меѓумесни телеграфски водови се наплатуваат стварните трошкови за одржувањето пресметани по фактурата.

71. ОДРЖУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ВОДОВИ ВО ПОШИРОК МЕСТЕН РЕОН

За одржување претплатнички телеграфски водови во поширок местен реон — без обзир дали се тие сопственост на птт претпријатие или на самиот претплатник — се наплатуваат стварните трошкови за одржување пресметани по фактурата.

В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ**1. ЈАВЕН ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ****Внатрешен сообраќај:****81. МЕСНИ РАЗГОВОРИ**

а) за местен разговор извршен од претплатнички телефон во местата со автоматска телефонска централа — — — — —	5 динари
б) за една единица местен разговор извршен од јавна говорница кај рачни телефонски центри — — — — —	10 "
в) за една единица местен разговор извршен од јавна говорница кај автоматски телефонски центри — — — — —	5 "

82. МЕЃУМЕСНИ РАЗГОВОРИ**а) Период на јак сообраќај од 7—21 час:**

За обични меѓумесни разговори извршени во период на јак сообраќај тарифниот износ за една единица разговор изнесува:

I зона	до 25 км	70 динари
II зона од 25	до 50 км	120 "
III зона од 50	до 100 км	160 "
IV зона од 100	до 200 км	220 "
V зона од 200	до 400 км	280 "
VI зона од 400	до 600 км	320 "
VII	преку 600 км	380 "

б) Период на слаб сообраќај од 21—7 час:

За обични меѓумесни разговори извршени во период на слаб сообраќај, тарифниот износ за една единица разговор изнесува:

I зона	до 25 км	50 динари
II зона од 25	до 50 км	80 "
III зона од 50	до 100 км	100 "
IV зона од 100	до 200 км	150 "
V зона од 200	до 400 км	180 "
VI зона од 400	до 600 км	200 "
VII	преку 600 км	250 "

в) Како меѓуместен разговор се смета оној разговор, кој е извршен со посредство на центри од две разни места, без обзир на нивната оддалеченост.

г) Во автоматските мрежни групи, каде што нема временско-зонски бројачи, од вкупниот број на извршените разговори претплатникот плаќа:

20% како меѓумесни разговори во траење од 1 единица на I зона на јак сообраќај.
80% како местен разговор.

83. ХИТНИ И МНОГУ ХИТНИ РАЗГОВОРИ

За хитни разговори се наплатува двострук а за многу хитни петострук тарифен износ на обичен разговор.

84. ТЕЛЕФОНСКА ПОКАНА И ОБАВЕСТИ

а) за обична телефонска покана и телефонска обавест се наплатува:

I зона	до 25 км	30 динари
II зона од 25	до 50 км	40 "
III зона од 50	до 100 км	50 "
IV зона од 100	до 200 км	70 "
V зона од 200	до 400 км	90 "
VI зона од 400	до 600 км	110 "
VII зона	преку 600 км	130 "

б) за хитна телефонска покана се наплатува двострук тарифен износ на обична телефонска покана.

85. ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНИОТ РАЗГОВОР

За потврда за извршениот телефонски разговор се наплатува 10 дин.

86. ПРЕСМЕТУВАЊЕ КРЕДИТНИ УСЛУГИ

За покривање трошковите за пресметување кредитирани телефонски услуги се наплатува износ од 0,5%

од месечниот износ на пресметаните телефонски кредитирани тарифни износи.

87. НЕНАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ

За ненавремено плаќање сметки на пресметаните кредитирани телефонски услуги се наплатува 2% од фактурниот износ на пресметаните кредитирани телефонски тарифни износи, а најмалку 100 динари.

Овој тарифен износ се наплатува од оние телефонски претплатници кои до 5-ти на наредниот месец од месецот во кој е испоставена фактурата, не ќе уплатат долгувањето по пресметаните кредитирани телефонски тарифни износи.

88. ПОВТОРНО ПУШТАЊЕ ВО СООБРАКАЈ НА ИСКЛУЧЕН ТЕЛЕФОН

Кај повторно пуштање во сообраќај на телефон исклучен поради неплаќање во пропишаниот срок на долгувањата по пресметаните (фактурисаните) кредитирани телефонски тарифни износи се наплатува 200 динари.

II. ТЕЛЕФОНСКИ ПРЕТПЛАТИ**89. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО РАЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ**

а) Месечна телефонска претплата за главен телефон:

I раздел) во местата што имаат до 25 претплатнички водови:

I група претплатници: станови — — — 400 динари

II група претплатници: други — — — 700 "

II раздел) во местата што имаат 26 до 100 претплатнички водови:

I група претплатници: станови — 700 динари

II група претплатници: други — — 1.500 "

III раздел) во местата што имаат преку 100 претплатнички водови:

I група претплатници: станови — — 800 динари

II група претплатници: други — — 2.600 "

б) За повремени телефон, за време додека телефонот не е во сообраќај, се наплатува 25% од пропишаната претплата под точ. а) на овој тарифен став.

в) Активните и пензионисаните работници и службеници на Главната дирекција на поштите и на сите нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% од пропишаната претплата.

90. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО АВТОМАТСКИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

а) Во местата со автоматски телефонски центри, кои имаат бројачи на разговори, се наплатува месечна претплата 500 динари.

Врз основа на платената претплата, претплатникот може да изврши 100 месни разговори. Секој извршен разговор преку овој број се наплатува по тарифен износ од (Тарифен став 81) 5 динари.

б) Во местата со автоматски телефонски центри кои не се снабдени со бројачи на разговори, се наплатува месечна претплата пропишана за местата со рачни телефонски центри (Тарифен став 89).

в) За повремени телефон во местата со автоматски телефонски центри кои имаат бројачи на разговори, се наплатува 50% од пропишаната претплата за време додека телефонот не е во сообраќај.

г) Активните и пензионисаните работници и службеници на Главната дирекција на поштите и на сите нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% од пропишаната претплата и тарифните износи за месни разговори.

91. ПРЕТПЛАТА ЗА ДРУГИ ВНАТРЕШНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ УРЕЃАИ

а) За споредна станица, кога претплатник на главен претплатнички телефон и на споредна станица е едно исто лице, се наплатува 50% од онаа претплата, која би се наплатувала да е таа споредна станица главен претплатнички телефон.

Ако се претплатници на главен претплатнички телефон и на споредна станица две разни лица, од секој претплатник се наплатува по 75% од претплатата пропишана за главен претплатнички телефон.

б) За двоен односно сериски приклучок се наплатува од секој претплатник по 75% од претплатата пропишана за главен претплатнички телефон.

в) За групен приклучок се наплатува од секој претплатник по 50% од претплатата пропишана за главен претплатнички телефон.

г) За спореден претплатнички телефон се наплатува 20% од претплатата пропишана за главен телефон.

д) За сигнално звонче се наплатува

месечно ————— 50 динари

е) За телефонски менувач, кој служи само за исклучување, се наплатува

месечно ————— 50 „

ж) За една гарнитура собен приклучок се наплатува

месечно ————— 50 „

з) За мала каса за збирање пари ако ја дало истата птт претпријатие се наплатува

месечно ————— 50 „

а) За попречна телефонска врска се наплатува

месечно ————— 1000 „

92. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ КОИ СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЕ

а) За индукторски кукни центри, за секој телефонски апарат вклучен во кукната централа, месечно ————— 25 динари

б) За кукни центри со централна батерија (ЦБ), за секој телефонски апарат вклучен во кукната централа, месечно ————— 50 „

в) За автоматска кукна централа, од секој телефонски апарат вклучен во кукната централа, месечно ————— 100 „

г) За секој вод со кој е сврзана кукната централа за јавна телефонска централа, се наплатува претплатата пропишана за главен телефон.

д) Осем претплатите наброени под точ. а—г, се наплатува за секој апарат вклучен во кукната централа, уште и претплатата пропишана за спореден претплатнички телефон или споредна станица.

93. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ КОИ СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

а) За секој вод со кој е сврзана кукната централа за јавна телефонска централа, се наплатува претплатата пропишана за главен телефон.

б) За секој телефонски апарат вклучен во кукната централа, се наплатува и претплатата пропишана за спореден претплатнички телефон односно за споредна станица.

94. ПОСТОЈАНА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА

Претплатата:

За постојана телефонска врска се наплатува претплата месечно:

а) ако се воспоставува врска ед- наш дневно ————— 300 динари

б) ако се воспоставува врска два пати дневно ————— 600 динари

Посебен случај

За телефонските разговори извршени по постојана врска помеѓу претплатниците на две центри во разни места што имаат исто работно време, се наплатува од обата претплатника, на име паушален износ по три единици на обичен меѓуместен разговор извршен во јак сообраќај. Овој паушален износ се наплатува онолку пати, колку пати се воспоставува постојана врска во текот на еден ден. За оваа постојана врска од обата претплатника се наплатува и претплатата пропишана со тарифата (според одделот ирв на овој тарифен став).

95. ОБАВЕСТИ ЗА ОТСУТНОСТА НА ПРЕТПЛАТНИКОТ

За обавест за отсутност на претплатникот се наплатува за секои 15 дена обавестување или дел од ова време ————— 300 динари

96. РАЗГОВОРИ ВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

а) за телефонски разговори во определено време извршени во јак сообраќај, се наплатува двострук тарифен износ пропишан за обични разговори извршени во јак сообраќај;

б) за телефонски разговори во определено време, извршени во слаб сообраќај, се наплатува тарифен износ пропишан за обични разговори извршени во период на слаб сообраќај.

97. ИЗМЕНУВАЊЕ БРОЈОТ НА ТЕЛЕФОН

За изменување бројот на телефон по барање од претплатникот се наплатува — 300 динари

98. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ВО ТЕЛЕФОНСКИ ИМИНИ

а) За изменување текстот на името, адресата, звањето, занимањето и друго, под кој што е воведен претплатникот во телефонскиот именик, а ова изменување го бара претплатникот, се наплатува — 100 динари

б) За трето и секое натамошно внесување претплатник во телефонскиот именик, се наплатува — 100 „

в) Еднократно и двократно внесување на претплатник во телефонски именик е бесплатно.

III НАЕМИ НА ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ — КАНАЛИ

99. НАЕМИ НА ФИЗИЧКИ ВОДОВИ

Кај издавање под наем меѓуместни физички телефонски водови се наплатува:

а) за издавање врски под наем само за некое време во текот на денот (само неколку часа), за секој час тарифниот износ од 10 — десет — говорни единици на јак односно слаб сообраќај, а според периодот во кој се користи врска.

б) за издавање врски под наем за цел ден, за секој ден средна вредност од тарифниот износ за 60 говорни единици, пропишан за разговори во јак и слаб сообраќај.

в) Тарифниот износ под а) и б), се определува според оддалеченоста на местата во воздушна линија (зони I—VII).

100. НАЕМ НА ТЕЛЕФОНСКИ КАНАЛИ

а) Телефонски канали издадени во наем се сметаат како потполни телефонски врски и затоа се наплатуваат исти надокнади за наем, пропишани кај наемот на телефонски физички водови (Тарифен став 99).

б) Фантомни и суперфантомни врски се сметаат како потполни телефонски врски.

в) За користење физички телефонски вод како носител на туѓи високофреквентни телефонски уреѓај, се наплатува за секој канал 10% од тарифниот износ, пропишан за издавање под наем меѓумесни телефонски врски (Тарифен став 99).

IV. ОДРЖУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ И УРЕЃАИ

101. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ

а) За одржување туѓи меѓумесни телефонски водови се наплатува надокнада според висината на стварните трошкови за одржување — пресметка по фактурата.

б) За одржување претплатнички телефонски водови во поширок местен реон се наплатува надокнада според висината на стварните трошкови за одржување — пресметка по фактурата.

в) За одржување претплатнички телефонски водови во потесен местен реон не се наплатува таксата за одржување.

г) Претплатниците на сериски и групни телефонски приклучоци во поширок местен реон плаќаат сразмерен дел од надокнадата за одржување на заедничкиот вод.

д) За одржување попречни телефонски врски во потесен местен реон не се наплатува никаква надокнада за одржување. Во поширок местен реон се наплатува надокнадата пропишана за одржување претплатнички телефонски водови во поширок местен реон (точ. б на овој тарифен став).

е) За одржување вод на повремен телефон во поширок местен реон се наплатува за времето додека телефонот не е вклучен 50% од надокнадата пропишана за одржување претплатнички вод во поширок местен реон (точ. б на овој тарифен став).

102. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ

Кај одржување туѓи телефонски уреѓај се наплатуваат стварните трошкови за одржување пресметани по фактурата.

V. ТЕЛЕФОНСКИ ИНСТАЛАЦИИ

103. ВНАТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

а) За внатрешна инсталација на главен претплатнички телефон, односно на двоен, сериски или групен приклучок — — — 1000 динари

б) За внатрешна инсталација на споредна телефонска станица со менувач — 1000 „

в) За внатрешна инсталација на спореден претплатнички телефон со менувач — 1000 „

Ако се изградува надворешен вод помеѓу главен и спореден телефон за изградба на тој надворешен вод се наплатуваат стварните трошкови — пресметка по фактурата.

г) За инсталација на друга телефонска слушалка — — — — — 500 динари

д) За инсталација на сигнално звонче со менувач — — — — — 1000 „

е) За инсталација на телефонски менувач, кој служи само за исклучување телефон — — — — — 500 „

ж) За инсталација на една гарнитура собен приклучок (2 зидна приклучка и утикач на гајтан на телефонот) — — — 1000 „

За инсталација на секој натамошен зиден приклучок (трет, четврти итн.) за еден приклучок — — — — — 500 „

з) За внатрешна инсталација на сериска гарнитура се наплатуваат стварните трошкови пресметани по фактурата.

и) За инсталација на куќна централа се наплатуваат стварните трошкови пресметани по фактурата.

и) За приклучок на секоја претплатничка линија на внатрешна инсталација што ја изработил самиот претплатник — 250 динари

ј) За монтирање или демонтирање на мала каса за збирање пари — — — — — 500 „

104. НАДВОРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

а) За надворешна инсталација на главен претплатнички телефон во потесен местен реон:

1) во местата што имаат до 100 воведени претплатнички водови — — — — — 3500 динари

2) во местата што имаат од 101 до 1000 воведени претплатнички водови — — — 4500 „

3) во местата што имаат преку 1000 воведени претплатнички водови — — — 5500 „

б) Ако за новспријазен претплатник се искористи во просторните во кој се уселува исправна внатрешна и надворешна инсталација што постои, тогаш новиот претплатник го плаќа само тарифниот износ за приклучок, кој изнесува за сите места — — — — — 500 „

в) За надворешна инсталација на двоен приклучок и споредна станица се наплатува 75% од тарифниот износ за надворешна инсталација на главен претплатнички телефон.

г) За надворешна инсталација на сериски и групен приклучок се наплатува 50% од тарифниот износ за надворешна инсталација на главен претплатнички телефон.

д) За изградба вод на попречни телефонски врски се наплатуваат стварните трошкови пресметани по фактурата, ако се користат за оваа врска воздушен вод, а 5 динари за еден метар парница, ако се користат за оваа врска каде што постои кабел.

е) Претплатниците во поширок местен реон ги плаќаат, покрај тарифниот износ за надворешна инсталација во потесен местен реон, уште и стварните трошкови за изградба вод во поширок местен реон.

ж) Активните и пензионисаните работници и службеници на Главната дирекција на поштите и на сите нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% од тарифниот износ како за надворешна така и за внатрешна инсталација.

VI. СЕЛИДБИ НА ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ

105. СЕЛИДБА НА ТЕЛЕФОНИ

а) За селидба на главен претплатнички телефон, на споредна станица, на двоен, сериски или групен приклучок во потесен местен реон се наплатува 75% од тарифниот износ пропишан за внатрешна и надворешна инсталација на главен претплатнички телефон во дотичното место.

б) Кај селидба во поширок местен реон се наплатуваат уште и стварните трошкови за изградба на вод во поширок местен реон.

в) Ако за претплатник кој се сели ќе се искористи во просторните во кои се уселува исправна внатрешна и надворешна инсталација што постои, се наплатува на име тарифен износ за селидба во сите места 500 динари

г) За селидба на спореден претплатнички телефон се наплатува — — — — — 1000 „

Селидба на спореден претплатнички телефон може да се врши само истовремено со селидбата на главниот претплатнички телефон, односно на сегашна гарнитура или куќна централа. Ако претплатникот кој се сели затекне во новите просторни исправна внатрешна инсталација и за спореден телефон, не плаќа тарифен износ за селидба на споредниот телефон.

106. СЕЛИДБА НА ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ

а) За селидба на самиот уреѓај на сериска гарнитура или куќна централа се наплатуваат стварните

трошкови за демонтажа и монтажа, како и тарифниот износ пропишан за селидба на главни и споредни претплатнички телефони.

- б) За селидба на сигнално звонче — 500 динари
- в) За селидба на телефонски менувач, кој служи само за исклучување телефон — 500 „
- г) За селидба на една гарнитура собен приклучок — — — — — 1000 „
- д) За селидба на секој натамошен зиден приклучок (трет, четврт итн.) за еден приклучок — — — — — 500 „

VII. ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ

107. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНИ

- а) За преместување главен или спореден претплатнички телефон, споредна станица, двоен, сервиски или групен приклучок 1000 динари
Ако се врши преместување од едно место на друго во иста просторија — 500 „
- б) Ако се изградува надворешен вод од една до друга зграда за него се наплатуваат и стварните трошкови по фактурата.
- в) За симнување и повторно местене на телефонски апарат по барање од претплатникот — — — — — 500 динари
- г) За изменување вид на апарат по барање од претплатникот, како и за изменување на апарат оштетен со вина од претплатникот — — — — — 500 „
- д) Штетите на претплатнички телефонски уреѓаи се пресметуваат според стварните трошкови — пресметка на фактурата.
- е) За изменување апарат по службена потреба не се наплатува никаков тарифен износ.

108. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ

- а) За преместување сервиска гарнитура, или куќна централа, се наплатуваат стварните трошкови за демонтажа и монтажа, како и тарифниот износ пропишан за преместување главни и споредни претплатнички телефони и споредни станици, доколку се преместуваат и овие.
- б) За преместување сигнално звонче 500 динари
- в) За преместување телефонски менувач, кој служи само за исклучување телефон — — — — — 500 „
- г) За преместување една гарнитура собен приклучок — — — — — 1.000 „
- д) За преместување секој натамошен зиден приклучок (трет, четврт итн.) за еден приклучок — — — — — 500 „
- е) Активните и пензионисаните работници и службеници на Главната дирекција на поштите и на сите нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% од тарифните износи за селидби и преместување телефони и други телефонски уреѓаи.

109. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНИ ВКОПЧЕНИ ВО ДРУГИ ЦЕНТРАЛИ

Од претплатник чии телефон не е вкопчен во централата на местото во кое се наоѓа претплатникот, туку во централата на друго место се наплатува:

- а) ако водот со кој е претплатникот связан за централата е сопственост на пtt управа, тарифниот износ пропишан за издавање и наем на физички телефонски водови (Тарифен став 99);
- б) ако водот е сопственост на претплатникот, 50% од тарифниот износ пропишан за издавање и наем на физичките телефонски водови (Тарифен став 99).

Г. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИ ПОСТРОЈКИ

131. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ ПОСТРОЈКИ

Во случај на оштетување телеграфско-телефонски постројки (водови, кабелни, уреѓаи и сл.) се наплатува од виновникот надокнада која се состои од:

а) стварните трошкови потребни за доведување телеграфско-телефонската постројка во состојба во која била пред да е сторена штетата;

б) надокнадата за изгубениот приход за време додека траело запирањето на сообраќајот предизвикано со оштетувањето.

Ако не се утврди виновникот трошковите на доведувањето постројката во исправна состојба ги сноси пtt претпријатието.

Д. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ова решение влегува во сила на 1 ноември 1951 година.

Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи внатрешната Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и сите прописи на поштенско-телеграфско-телефонските напатствија што се во спротивност со ова решение.

Бр. 1631

22 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за сообраќај и врски,

Крсто Попивоца, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во печатениот текст на Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/51), се поткрале долу цитираните грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

1) Во членот 10 во првиот ред после зборот „службениците” треба да се стави запирка.

2) Во членот 10 ставот 2 треба да гласи:

„Постојаниот додаток на деца не припаѓа за дните за кои работникот односно службеникот поради неправдани изостанувања или други разлози нема право на плата. Работник и службеник кој ќе изостане од работа неосправдено повеќе од 15 дена го губи правото на постојаниот додаток на деца.”

Број 2692. — Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 30 октомври 1951 година.

УКАЗИ

Врз основа на членот 6 точка 7 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ МИНИСТЕР-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКСТРАКТИВНА ИНДУСТРИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Се разрешува од должноста заменик Министер—Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ Веќеслав Хољевац.

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1824
20 октомври 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на членот 6 точка 7 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ МИНИСТЕР-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА МАШИНОГРАДБА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Се разрешува од должноста заменик Министер—Претседател на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ Никола Петровиќ.

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1825
20 октомври 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на членот 6 точка 7 од Законот за Президиумот на Народна скупштина на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ—ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Се назначува за заменик на Министерот—Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство на

Владата на ФНРЈ Драгослав Мутаповиќ, народен застапник.

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1869
27 октомври 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ОДЗИВАЊЕ МАРЈАН СТИЛИНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАРАГВАЈ

Се одзива од својата досегашна должност Марјан Стилиновиќ, вонреден пратеник и ополномоштен Министер на ФНРЈ, во Парагвај.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1886
27 октомври 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАРАГВАЈ

Се назначува за вонреден пратеник и ополномоштен Министер на Федеративна Народна Република Југославија во Парагвај Миша Павичевиќ, вонреден пратеник и ополномоштен Министер во Аргентина.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1888
27 октомври 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 31 од 28 септември 1951 година објавува:

Уредба за укинување Уредот за информации при Претседателството на Владата на Народна Република Србија;

Решение за определување тарифи за услуга на средување реколтата и пренесување на пченката од родот на 1951 година.

Во бројот 32 од 13 октомври 1951 година објавува:

Указ за разрешување и именување директор на Главната дирекција за дрвна индустрија на НР Србија;

Указ за именување директор на Главната дирекција за задружното селско-стопанство на НР Србија;

Указ за делимично ставање вон сила на Указот од Президиумот на Народната скупштина на НР Србија бр. 141 од 28 април 1948 година.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ- ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во броевите: 55 од 20 септември 1951, 56 од 25 септември 1951, 57 од 29 септември 1951, 58 од 9 октомври 1951 година и во бројот 59 од 13 октомври 1951 година немаат службен дел.

Во бројот 60 од 18 октомври 1951 година објавуваат:

Указ за укинување Министерството на трудот на Народната Република Хрватска, Советот на Владата на НР Хрватска за преработувачка индустрија и за енергетика и екстративна индустрија и Главната управа за увоз и извоз и за оснивање Совет за индустрија на Владата на НР Хрватска;

Указ за разрешување и назначување министри на Владата на НР Хрватска;

Указ за изменување и дополнување на Указот У. бр. 15 од 15 мај 1951 година за извршување Одлуката на Саборот на НР Хрватска за реорганизацијата на Владата на НР Хрватска;

Указ за именување членови на Стопанскиот совет на Владата на НР Хрватска;

Указ за назначување заменик на Министерот—Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на НР Хрватска и за разрешување и назначување директори на главните управи на Советот за промет со стоки и на Министерството за сообраќај и поморство на Владата на НР Хрватска;

Указ за разрешување и назначување директори на Главната дирекција за градежништво на Советот за градежништво и комунални работи на Владата на НР Хрватска;

Указ за разрешување директорот на Главната управа за увоз и извоз;

Указ за разрешување и назначување директори на Главната дирекција на државните селско стопански добра и на Главната дирекција за задружното селско

стопанство на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на НР Хрватска;

Указ за разрешување и назначување директор на Главната управа за селско стопанство на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на НР Хрватска;

Наредба за начинот на превозење компир од подрачјата заразени со компировата златица на територијата на НР Хрватска;

Решение за надокнада на патните трошкови на припадниците на Народната милиција за време додека се наоѓаат во потера, на куририте и на пратителите на возови или бродови;

Решение за изменување на Решението за горната граница на цените за услужно сечење огревно дрво со моторна пила со важност на целото подрачје на НР Хрватска.

СОДРЖАЈ:

	Страна
460. Уредба за изменувања и дополнувања на таксените тарифи — — — — —	573
461. Напатствије за разработка градежниот дел на Државниот план за 1952 година — —	574
462. Напатствије за начинот на кој државните трговски претпријатија ќе ги пресметуваат и покриваат издатоците за додатоци на деца	578
463. Напатствије за применување на Уредбата на додатоците на деца — — — — —	579
464. Наредба за регулирање прометот со жита	582
465. Решение за давање парична надокнада на место бонови за прехрана на лицата што примаат државна помош како членови на фамилија чии хранители се наоѓаат на отслужување постојаниот кадар во Југословенската армија — — — — —	582
466. Решение за определување износите што им се одбиваат од паричните надокнади на лицата кои сами производат прехранбени артикли — — — — —	583
467. Решение за издавање одделен додаток во индустриски бонови на децата разврстени во потрошувачката категорија Д-3 — — —	583
468. Решение за разврстување фамилијарните инвалиди во потрошувачки категории — —	583
469. Решение за укинување дополнителните потрошувачки карти за вонредни потреби (ВП) — — — — —	584
470. Решение за начинот на плаќање на придонесот во ученичките домови и другите социјални установи — — — — —	584
471. Решение за ставањето на слободно располагање на корисниците еден дел девизи кои потечуваат од заоставштините од странството — — — — —	584
472. Решение за висината на доходот што го исклучува правото на постојанен додаток на деца — — — — —	585
473. Решение за финансирање на ученичките домови и во други социјални установи —	585
474. Решение за наградување учениците на индустриските школи и за помошта на учениците во стопанството и на учениците на индустриските школи — — — — —	586
475. Решение за изменување на поштенско-телеграфско-телефонската тарифа — — —	586
Исправка на Уредбата за додатоците на деца	594

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие Белград